


М
С

АД БОРЕЦ

• БР. 2 • 4. II. 1972



1872 ГОДЕ 1972

МБ

МЛАД БОРЕЦ

Весник на Сојузот
на младината
на Македонија

ФОТО — ДОКУМЕНТИ • ФОТО — ДОКУМЕНТИ • ФОТО — ДОКУМЕНТИ • ФОТО —



ВО СЛОБОДНИТЕ ЧАСОВИ: Гоце Делчев на излаз со свои пријатели.



Одикуван со: Орден за
слуги за народ со сребре-
ни зраци. Излегува еднап-
редно. Издавач: Репуб-
личка конференција на
СММ. И.Д. Главен и одго-
ворен членник: РИСТО
ЛАЗАРОВ. Технички член-
ник: АЦО МЛАДЕНОВ.
СКИ. Цена на еден принос
рок 1.00 динар — годишна
премијата 52.00 — полуго-
дишна 26.00 — тримесечна
13.00. Редакција и адми-
нистрација — Работнички-
дом — зграда на општест-
вените организации VIII
кват — Скопје — телефон
25446, пошт. фах 547 —
Чековна сметка 401—8-87
Скопје. Печатница „Нова
Македонија“.



Ние пак не сакаме да
ја заменим турско-тур-
скиот тиранија, турските султа-
ни, со други тирани, па
ни со бугарската тирани-
ја и бугарскиот крал. Ние се бориме Македонија
ја да стане независна, слу-
бдна држава: Маке-
донија на Македоните.
(Јане САНАДИНСКИ)

ПРАЗНИК

СЕКОЈ НАРОД има свои херон, легенди. Омиленоста на таквите легенди и херони, меѓу другото, се „мери“ и со бројот на песните што народот ги пее за своите водачи. Уште додека бил жив Гоце, народот наш, македонски, за него испеал многу песни. Многу приказни се изнаприкажани за неговата прерано згасната ЖЕЛЕЗНА МЛАДОСТ.

И не случајно. Ништо не е случајно: ТОЈ живеа со сите, како стебло в шума. Корснот на неговото високо историско стебло е во народот.

Можбени не е на одмет денес да се подвлече: да ги оствари сите на својата младост е најдобро што на човека може да му се случи. Гоцевите сини денес се остварени, неговите мечти родени во виорот на револуционерниот занес се реализирани.

Затоа денес ја празнуваме — победата. Празник е ова во календарот на Историјата на Македонија. Празник е ова на една бујно и на револуционерното дело и народот посветена младост. На еден живот што продолжува — без престан. Токму како што ќе рече Иво Андриќ: животот е несхватливо чудо, бидејќи непрестано се троши и останува, а сепак трас и стои црсто.

ОВОЈ БРОЈ НА „МЛАД БОРЕЦ“
Е ПЕЧАТЕН ВО ТИРАЖ ОД
103.000 ПРИМЕРО И

НАПОМЕНА: Подготвувајќи го овој број испелено посветен на животот и делото на Гоце Делчев, редакцијата на весникот „Млад Борец“ се користеше со материјали и документи што се паѓаат во Народната и Универзитетска библиотека во Скопје, Историскиот музеј, како и од творечкиот архив на д-р Христо Андонов — Поплавски посветен на Гоце Делчев.

Гане ТОДОРОВСКИ:

4 Мај 1903

(Смртта на Гоце Делчев)

Така му било пишано: гробот да си го сони!
В срце го клукна прокоба, стапајќи в теза туманица:
Имаш ли доволно гробје, ој, Македонија,
покрева за уште една рана: Баница!

Побојти сме сега со уште една смрт и пресен гроб.
Тазо је исиснатана, остана горда и недоустена,
разгори пазуви ѹрни, земја, извалкана, запустена,
за да го прегрнеш сина си што беше најмалку роб.

Плачот му прилета на оној што има солзи доста.
Ти, бессолзна немошница преголтни најгорчлив јад
и биди за уште една загуба ногорда, оти тој ласен млад
на твоите чеда им завешти в бој да умрят и простум.

Ќрнота замрси се талолика страдалница,
прегрязи усти, расченкај коси, раскини руба,
и смирено, со зборови најталенчи и жални
тијско, по мајчински, оплакувај си ја загубата.

Друга смрт таква ти не ќе дочекаши скоро,
на таков свој залубеник што само тебе го имал.
Ој, неразвенчана Гоцева избора,
Ој, Македонија, ој рано магуимена!

ВО ЖЕШКА АВГУСТОВСКА ПРИКВЕЧЕР, ПРИЛЕГНАТ
НА ЗЕЛЕНА ПАДИНКА, УМИРА РАНЕТНОТ ВОСТАНИЧЕ

Затворете ја портата златата,
добродушни и вистински пријатели...

Се влече вечерта низ срцето разголено,
оковите на мракот ли натежнеле?
Спокојство ли наднело на колена
под тозорот на ирните пренрекија?

Со немоќ безлична, притаена во мислите,
осаменик сум тамен.
Памкето на мене шуми лисјето,
но, ништо не раскажува!

Во сенката на моите бледи спомени
се капе залезот над селото изгорено...
И следи раскривени на скриј обездомени
што згајат како сенините врз лијата заморени.

Не, не се тој сенината, во когчето на смртта
одлична именувана со зборот Македонија,
сум прилештал, на починка, а таму пок, на строн,
огрејува надежта што очите ја сочија.

Потрешувам... А трепетот е светилка
што лачот преморен за сесек пак го тоши;
по патчето на немоќта тешината ја сретнуваам,
тишишата ме обтика, ме отишо...

Затворете ја портата житата!
Од ликот на Родината две солзи се одротија.
Ранените се мртви а смртта само макната;
идишата го него ќе биде Македонија!



Горче ПЕТРОВ:

организиран отпор.

Лошо, добро, пофалю или вс., тоа беше вистинската положба во Организацијата во идеси однос.

Делчев не само што не парадираше со проповед на одвличени идеи, туку полагаше особени граници да ги конкретизира своите мисли во духот на народот и да се сообразува со животот и обичаите на луѓето, за да се сообразува со животот и обичаите на луѓето, за да ја имаат разлика меѓу интегритет и себест. Ефрем Чуков, негов другар во Штип, расправа дека Гоце во Штип аптирил при истиот другар, при веселби и гојтувачки, согласно со битот на штипјаните и го толкувал кошкетниот живот, заместо да истакнува одвлични идеи. Така на пример, тој ги истакнувал случаите кога Бугарите биле затворани од караулот

за средба со Даме Груев. На средба со истот по прашањето за постапното тој отиде во Солун, пренесен како селанец. Но, исто така е веро дека во разни времиња по разни случаи тој ја обиколи цела Македонија, отиде дури во Лозенградско. Границата тој ја минуваше многу често со својата уста или со курири. Но, тоа уште не е некој особен романтизам тука да заслужува само тоа да се опишува...

Организациската дејност на Гоце во Организацијата почна во 1894 година, како учител во штипското Ново Село. Македончињата 45 души од Восното училиште, одадени на слабоста на времето, без формирале социјалистички кружок, што си поставил за задача да се самообразува преку читање на книги, повеќе од социјалистичка содржина. Делчев беше најбудниот од нив. Тие

Делчев беше еден

ВО НАПИШАНОТО досега за Делчев, тој се отворува во бугарското ощтество во начин несообразен со стварноста, запит дојност на македонското ослободително дело ја има својата специфичност по силата на особените улоги во кон така се развила. Типот на македонските дејци и водачи во оштественот и револуционерниот живот се разликува не само од овој на сегашните народни водачи во Бугарија, туку и од овој на револуционерите борци во неа пред ослободувањето.

По прашањето за идолопоклонството на Делчев јас не сум согласен со тенденциите на неговите биографии да го претставуваат како голем идолом от со белешка дека со тоа не го намалувам неговите значење како што би се помислило на прв поглед.

Идолопоклонството во Организацијата беше многу слабо застапено. Ние беаме пред сè работници во областа на практичната дејност. По однос на теоријата и идолопоклонството кај нас имаше една индиферентност, која во илјадна смисла однесе до нивното одрекнување. Таа положба ги има свите причини. Една мала земја како Македонија нема простор за идеи од светското значење. Во борбата со еден див противник каков што беше Турчинот, водена од население со груби инстинктиви, како например, самата борба развиена со најгруби средства, таа суроја стварност им налагала на работниците често и да се изложуваат на мислата во фактичката дејност, управена воглавно кон најгламната цел — насилието преминување на турската управа на нашата татковина, преку едни

оти оделе без фенер вечерно време, додека Турците бише ослободени од тоа задолжение; набројувал случаи на грабежи и убиства на Бугарите по патиштата, истакнувајќи го фактот дека не се чуло Турчин да пострада; ангажијата за изградбата на касарите ги засетнувала само Бугарите а не и Турците. Со тој и други од тој род достапни за сфаќањата на штипјаните случаи и болни за нив прашања, тој ја претпоставува слободата, заместо да дава дефиниција за неа.

Биографијата на Делчев во овии црти е поизвата од напишаното досега за него. Повеќе од тоа не можам ни да дадам јас и нема да биде од оштествено значење. Кај направам само неком белешка врз напишаното досега во тој однос. По традиција останата во нашата литература од Захари Стојанов, биографите на Делчев се сипат да внесат елементи на романтизам во неговиот живот, го преобразуваат во неговата дејност сензијоналното и единственото, за ефект и ја прифаќаат спиродската форма на изложување.

Но, романтизмот нема место во македонскиот живот и не би требало да се бара тој во Гоцевиот живот. Изворот на истовата сила не можеме да го бараме ниту во татковото му наследство, ниту во родното му место. Домашниот бит, оштествената средина, воспитувањето кај нас не се пригодни да создаваат а училиштата да оформуваат карактери. Јувачите таткови како Аedo Никола Делчев, деца со израз на несообразност како Гоце, во Македонија има многу, но Делчев беше еден Гоце навистина отиде во битолскиот затвор

ДЕЛЧЕВ НЕ Е читу неподлен за подражанието, читу недостатлив ниту так е човек на минатото, жада се задоволувам само со спомените му. Секој може да види ако не Делчев, тоа барем сличен на него, стига како него да го презре својот лично благо во пол за на татковината и да си ја напомни душата со неговите човечки и оштествени добродетели. Затоа, единственото членски начин за чествување на неговиот спомен и да се следи на неговиот пример, да се прегрнат неговите завети. Особено неговите современици и соборци треба да видат внимателни, името му да не биде употребува на попусто. За македонската емиграција Делчевите завети се често се задолжителни, заместо неговиот идеал, кој беше спит за сите нас, не е реализиран.

(Горче ПЕТРОВ)

уште во почетокот ск беша дале збор после напуштањето на училиштето да отидат во своите родни места, да работат меѓу народот. И, кога Организацијата се роди во Македонија, нивното идно почириште беше претходно определено. Се чекал само случајот за да го преземат своето место во Македонија. Исто руването на Гоце од Восното училиште било, ако не баран, тоа во секој случај добро дојден за него случај. Тој веднаш се изврга во Македонија и пресу Куманово и Солун заминува за учител во Штипското Ново Село...

Ослободувањето на Македонија може да биде дело само на Македонците. Кој мисли да ја ослободува Македонија иначу, тој се лаже и себе и другите.

(ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ)

Даме Груев: Учителству- вавме во Штип

МЕ ПОВИКАА за учител во Штип во чисто општинското трикало училиште. Имаше до 18 учители и учителки во Штип и во Ново Село (без селани). До ноември ја вршише должноста на гимназичар. Во ноември пристигнаа Деличанов и Делчев. Делчев веќе имаше иден сличен на нашите. И тој беше се заразил од социјалистичката локтица, и тој беше попаднал под влијанието на револуционерната литература во Бугарија, и тој беше самостојно дојден во убедувачка дека треба да се формира една револуционерна организација за ослободување на Македонија. Делчев и Деличанов дојдоа во Штип позначени како езархиски учители. Беа подадес молба од Софија, од каде што по иззначувањето тргнаа за Штип.

Првпат тука се запознаа со Делчева. Наскоро се зближиле, а во една кука живееле.

Тогаш Гоце Делчев и Деличанов дојдоа во Штип. Всички имаше неколку луѓи посветени од еспадите. По Божиќ се посветија и други луѓе. Делчев веднаш ми направи ишчекаток со својата отвореност и честност. Тој беше при првите обиди да зачленува дури и претерано отворени, та требаше да го контролираат, за да не ја издааде напитата слабост, слабостта на Организацијата. Тој се се стремеше да си ја каже што имаше илјади мислејќи лека секој треба да ја усвои. Беше многу прога. Тој го прашаш илјадот и се друго така како што го завари. Во Солун беа останале спомнатите лица и го претставуваа Централниот комитет. Поп-Арсов може да биде секретар, др Хр. Татарчев — претс-

ател. Ретко се дочинуваваше. Преку велигденскиот распуст Делчев и Деличанов заминша во Куманово со обирска да се вратат во Солун, каде што ги пренорачав да проверат каква дејност развилаа другите. Се пратија наполно разочарани: таму работата беше подзастапана. На врвот во Делчев наминуваше во Гемелци и во Дојран каде што формира организација. Се врати во Штип. Со тоа поминаа годиштата.

Во Штип правеше собири на посветените компити без означен со број и никакви имиња не се пишувала. Беше почнале со лажен број — најмалку од број 80, за да мисли секој дека задоцнил. Беа разделени во групи; десетничите ги собирија, без да се знаат един со други. На собирите имаше разговори, насрчушаша, се даваа книшки и восници за читање, се упатуваше во должностите. Отворијме првото училиште, со држава предавана со чисто револуционерна тенденција, па пример: „Обединувањето на Италија“, „Американското востание“, биографии на револуционери како Гарибалди, Мачини и други. „Соединувањето на двете Бугарији“ и други. Имаше голем наплив на слушатели. Следната година се даваа на штипската сцена театарски претстави: „Илијко“ и слични револуционерни штеди. Участуваше јас, Делчев, Деличанов, Гурков (учител); државата предавала. И во Радовиш пуштилме гранка (таму беше учител Станков, сега во администрацијата на в. „Вечерна пошта“) и во Виница (таму беше учител Алекс. Чакаров којшто сега го издава в. „Автопомија“).

МЕ ПУШТИЈА пред Велиден. Се вратив во Солун, слободен. Задека веќе дека се дописло решение за востанието. Гарантија беше претседател на Централниот комитет. Ми ги објаснија мотивите за да се донесе такво решение. За востанието се исказала и Черњо Пеев. Струмичкиот претставник бил за, одринскиот — исто. Луѓето (турбетчиите) беа се обратиле веќе од Цариград дома во Македонија — дојна беше да се размишљаат. Дојде Делчев во Солун. Правеше преговори. Гашото пак ги оставиле дека се српскиот санџак е наполно лишен од оружје. Ние го утешувајме со ветување дека ќе ни се достави потребното оружје преку специјални доставувачи. Сакалме за тоа да го испратиме Гоцеја, се надевалме дека пак право по море ќе се донесат пушки од Грција, сметајќи на една доставка од илјада пушки. Делчев се уснокол. Тој тргна со намера да го уреди контакти за Света Гора, од каде што требаше да поминува оружјето за Серско, и после требаше да се врати во Куманово, каде што некои се објавиле за врховисти. За неговото заминување научија во Скопје на конгресот. Јас тргнаа еден — два дела по заминувањето на Делчев и останаха по Битола еден-два дена. Делчев го предал во Битола хиснерот.

Даме ГРУЕВ

Тргнал си Делчев, Делчев Војвода

Тргнал си Делчев, Делчев војвода,
Тргнал си Делчев долу крај Вардарско,

Тамо си сретнаа двајца јаничари,
Кај си писат овци в сиромашки ниви?

Ај што им били Делчев војвода;
„Што пасете овци в сиромашки ниви?“

Ај, што му белат двата јаничари;
„Ај срви си, Делчев, немаш с нас
работа“

Ај, се разлути Делчев војвода,
На отврал овци доле уф слото,
Доле уф слото, на сиромаси раздал,

ПОГРЕШНО Е да се ослободува народ со однапред предизвикување на пожари и кражи... Ние не сме уверени дека со предизвикување на Турците на грабеж и пустошење ќе го постигнеме вмешувањето на големите сили. А не сме сигури ни во тоа, дури и ако дојде до европска интервенција, дека ќе ни се даде нешто кое во достатна мера би ја оправдало крајната жртва...

— Сета Турција да се фрли во анархија, да се распростране од основи царството на султаните, да се предизвикува и понатаму една неизвесна ситуация... и по тој пат да се приенат опис што демес во името на своите сопствени интереси треверат над едно варварско статус-кво — да преземат мерка за едно почовечно предукинче.

(Гоце ДЕЛЧЕВ)

Ја сакам слободата за македонското население, а не за македонската земја
ГОЦЕ

..НА ЕДНИОТ КРЕВЕТ, спрткан до прозорецот, со паднатата кося на широкото чело, стеникаше во некакна нервна треска Даме Груев.

На другиот — Пере Ташев: прилегаше на некаква мумија по чие што восочено лице не се поместуваше икада мускулече. Тој нервно ја кинеа цигарата. Сместватите очи што ги беше покривал во агмот над вратата, не даваа никаков знак на живот.

Прилепен до зидот спроти печката, Гоце со спогаен здрав ги потедуваше ту едниот ту другиот. Дебелите усни му потрепретувале во некаква конкузација. Две јадни солзи се стркалала по неговото од ветрот испукано лице и исчезнала во густите костенави мустачи. Мускулатите на сметните очи му играа, подрингнувајќи чинконо со долната вилица.

Поминаа минута, две. Чаков стоеше како чудовишен. Беше станало нешто, но што?... Гоце простенка:

— Е арио.

Гласот му замре засипчувајќи. Влажните очи замрзнаа во ските глобоци. Неколку солзи одново се стркалала по истовиот образ. — Делчев плаче.

Тој ја пушти раката и го извади револверот.

— Јас не гледам ништо овде од кое може да има полза делото. И наместо да гледам како се јадете еден со друг... На!

Гласот му секна. Погледот му замре пред Дамста. Тој протегна рака и му го подаде својот паган.

— Пукай!

На Дамста му се земе задпот. Тој не мрда. Очите побргу му се задвижуваат во глобовите, тало запирајќи се на околините предмети.

— Можеби си страшлив...

Гоце го зеде револверот и му го подаде на Перста.

— Верувам дека ти си посмел.

Восочното лице на Перста стрепети. Цигарата, подгорувајќи му ги прстите, се одрони на креветот и „белот“ чаршија задими. Но никој не го гледаше.

Протегнатата рака на Гоце, со тепкото желче во неа, како да напса и се отпушти. Одава чујно, иubar за себе, тој прости:

— Арио... Тогаш сам.

Го крене револверот и си го насочи кон главата.

Чаков, којшто дотогаш стоеше како хипнотизиран зед вратата, скокна како осарен. Писна и се фрми врз него. Му ја грабна раката и куршумот што во миг ќе го пресне черепот на Гоцета — се заби во таванот.

Сите испискаа. Гоце нападнал глава на градите, што беснееја во тој момент, и сеничкоса на подот... Мара со сопствената глава сакаше да ја спаси франциската револуција, а Делчев — самостојноста на македонското дело.

Момент на поулавување ги ободеле сите. Даме и Пере се фрмија врз него и, прегрнувајќи го, залишаа.

Чаков никогаш не можеше да разбере, од нисден од тројцата, зошто беше сето тоа (макар што и цел живот и пред тоа и во тоа го помнила со него). Но, сепак, тој ја разбра истината. Се работеше за непомирливи ставови помеѓу Перста и Дамста кон делото.

Тој ги гледаше во недуомение. Тројцата великански на македонското ослободително движење се палкаа и се прегрнуваа на подот на нечистата хотелска соба... Умилни солзи блекаа по лицата на сите...

Јане Сандански:

Првиот дијалог со Делчев

ВО ТОА ВРЕМЕ бејте доста запознат со работите во Македонија; од Малешевски узил многу работи, а од друга страна и од Делчев, со кого за првпат се сретнал во 1899 година во Дупница, кај мене дома. Делчев добро ме запозна со целите на Внатрешната организација. Тој беше дојден во Дупница по работа како претставник на Внатрешната организација. Јас веднаш разбрав дека Делчев е навистина човек којшто подобро ја знае Организацијата и сè што сака таа да постигне.

Од други пак отидов во Броди — после за Калапот, а по три дена отидов во Гиреци. Се вратив пак преку Непрокоско во Куманич и оттаму во Каракијо, каде што се сретнал со Делчев. По прашањето за востанието позорував со Делчев. Му реков: „Многу сте подарили востанието да правите!“ Со иронија

му реков. Делчев одговори: „Што да правим, излегоа многу бегалци од Австро-Унгарско и другаде, и врховините ќе ги употребат така да се води борба со нив, а од друга страна и другарите бараат востание, па пр. Стојан Димитров, бившиот Алемат, се откажал да со занимава со македонското прашање, штом не се решава прашањето за востание. Зато требало да се преземе барем терористичка акција“. Јас му приГОВАРАА дека терористичка акција ќе покаже од страна на Турите одмазди, и ето ти пак востание. „Ами иако зошто агитирааме против врховините и зошто пред народот заборуваме иаку?“ Освен тоа симој го укорив Делчев дека то прибрале и Сарафова, толку компромитиран и др. Јас се согласував со терористички акции во смисла да се преземат

само од страна на честите и тоа по жалезници и мостови, далеку од селата. Најпосле се согласувме со Делчева против сакакво востание, и остана тој и Коштанов да пишат.

Делчев беше во Демирхисарско и оттаму отиде да изврши атентат. Делчев си восеше веќе скептиси, динамитни патрони и др., од кои се гледаше дека уште во Софија било решено да се преземат терористички акции. По атентатот на тунелот Делчев отиде во Солун бидејќи да разубедува да не креваат востаници. Тогаш излезе дека битолчани не сакале да чекаат всё. Јас реков дека ако битолчани така не можат да чекаат, тогаш ќе треба само четите оловде Вардар (т. е. од левиот брег на реката) да лежат, а народот по никој начин да не крема востание. И во таа смисла фатив да атентираам.

Ако ги цените мислењата на аугето, пак можеме да сме спокојни; многу се аршините за патно и бесплатно!

(ГОЦЕ)



ШЛАКАНИЦАТА

ЗА ДЕЛЧЕВ е зборот, идејниот и боиниот водач на Македонија. Триесет и три години поминаа од неговата херојска смрт. Тој загина на 21 април 1903 г. ст. ст. во борба со србите во с. Баница, Серско. Кај се запријад раскажам само еден важен момент од неговиот живот. Ко раскажам за случајот кога му удрила шлаканица. Го повикаа врховните на состанок. Делчев комисија дска ќе разговараат со него и љубосно ќе одзва на ѕивната шокана. Но излезе дека тие не го пикале за разговор, туку да му ги издиктираат и наложат своите услови. Без донесе решение по секоја цена да се расправат со него...

Делчев отиде на состанок. Но знаете ли што стана? Сосем неочекувано и многу импресивно побараа од него да им ја предаде Организацијата. Му предлагаша пушки и пари, а за тој да им ја предаде врховната команда на Организацијата.

„Елате, им одговори Делчев, ќели сакате да се жртвувате за робјето, слате, ќе ќе примиш како што сакате: поединично или групно, ќе работите во духот на уставот (т. е. статутот) и инте-

ресите на Организацијата. Во работата меѓу народот има место и за вас“.

Врховните једногласно му одговорија: „Сакаме да им ја предадете командата на Организацијата, слушате ли Делчев? Не Вие, туку ини одовде — „Врховниот комитет“ ќе го има зборот за методите на револуционерната борба вонутре во Македонија, не разбрате ли нас?“ — Делчев склони глава и се пријасно ги погледа. „Смисли с тво што барате вие, — им одговори. — Командата не е алниште за да го соблечам и да ли го дадам, туку е право извојувано со труд и доказана способност и саможртва за интересите на народот. Елате во Македонија, ќе ќе претставиме на народот, ќе го уверите во неопходноста на тоа што го сакате вие, и ако тој ќе засака, ќе им ја даде и довербата и командата“.

Но наместо да останат задоволни од одговорот, тие кренаха вреза и упатија кум пишви и закани на неговата адреса. А еден развервиран субјект скочи како опалец и му удри шлаканица на Делчев. Водичот на Македонија ја извади камата за да го прободе, но заместо да ја забие во градите на темацот, ја фрли на подот и излезе надвор на улицата. Ние јуривме по него и го

заобиколивме. Јадри камки пот со роца од неговото широко чсло... ни јад, ни страс да го обземис.

Полковик е Јучбунар с уште буден. Сите зборуваат за шлаканицата. Тоа се расчу и не можеше да остане во тајност. Го викале божек да разговараат со него, го побарале од него раководството, му се заканиле, а еден му удрила шлаканица. Ете ви прина небматоларност — велеш един. Глауци — подзема други и во помали групи го претре суваш случајот и педвосмислено се искачуваша дска таа воопшто нема да остане без последици и дека ќе стане нешто.

Ние всёбше бешме се прибрали во нашата тапанска соба. Собата беше преполнена со момчиња што се насобрале да разберат и го претресат случајот. Сандански седи пазкален и со напредна глава. Шлаканицата длабоко беше им го ранила срцето.

— Е, Јане, до кога ќе молчиме? — подеде еден наш млад другар, црноок и со стројно убаво тело, со големи карапли коси. „На мојата мила таткови-

на, на мојата бедна измачена мајчица ѝ удрила шлаканица. И јас нема да имам мира додека не одмаздам!“

— Џончева, Џончева ќе го убијеме! — извикавме сите присутни во собата и станавме простум.

Но кога се возбуди, во моментот кога се решаваше судбината на Џончев, пратата скрила и влсзе Делчев. При неговото појашување молкавме сите. Ние очекувавме строга наредба за убијањето на Џончев, но се случи токму спротивното. Делчев проговори: „О, брака, зарем е само таа навреда што ќе има да ја поднесем? Не, таа е само првата. Туку стојте, не брзите, не грешите се. Ние му припаѓаме на дело-

ДОНЕ ШТИЦИЧЕТО со својата верност кон клетвата по битолскиот затвор стана родоначалник на она најсено херојство на надини во турски раце организациона работници, кое ја гарантираше сигурноста на организацијата тајна.

Чемков и Гавазов во 1899 година, во Прилеп, опкружени во една кука од турска полиција и бапшибојук, испаднале во безизлезна положба, без најдени во кука прегрнати братски со залепени уши при бакшук и меѓусебно застрелани. Легендата за тоа себеодречување создаде во Организацијата цела ера. Оттогаш наваму човек на Организацијата ретко се даваше живот во рачете на Турците, нешто што ќе го восхити светот и ќе ги избрка Турците!

(Горче ПЕТРОВ)

то. И заради делото ќе избегнеме тајко саморасправање. Оставете ги, не вреди да се расправаме тајка со нив. Ние сме со нив сопак браќа. Утре тие ќе се покажат и ќе дојдат да му служат на делото, а некон од нив ќе умрет за делото. Тие се заблудени. Ние немаме да ги накажуваме, тие сами со својата постапка се имаат накажано.“

Делчев им зборуваше мирно, убеланво. Ние „се скротивме...“ после заедно ја напуштивме собата и сите го фативме патот за Македонија.

(СТАМЕН)

НИЕ ТРЕБА ДА БАРАМЕ ВЕРА ЗА УСПЕХОТ НА БОРБАТА ВО СЕБЕСИ И ВО ДРУГИТЕ, ТАА ВЕРА ТРЕБА, АКО ЈА НЕМА, ДА ЈА СОЗДАДЕМЕ, АКО ЈА ИМА ДА ЈА РАЗБУДИМЕ И ДА ГО РАЗГОРИМЕ ОГНОТ НА БОРБАТА.

(ГОЦЕ)

Пеју К. Јаворов:

СОГОЦЕ

... НИЕ СМЕ КАЈ самоти Неврокои,
можеби на Аваласот минути растојание.
Сред тома рамзина црна маса на месечината тој се гледа уште поблизу. И фенерите мигнат предупредувачки.

— Заштетс! — предаваат одазви по целата редица.

Едното од коните ја првашаал — така сиот, натоварен во динамит и бомби... Тоа беше несакано чудо. Защто сите кони приша изгревни еден за друг, водени и здобиенци од четвртици. Можеби туѓот спшел така врвејки, конот се олвразил случајно — и оли бајај го! Коните се менувале на секој премин. Плојашникот заедно со другите беше од најблиското село. Ами ако тој — излучен да оди на пазар, — ако е веќе в град? Се стреша луѓе на сите страни и во тоа салт го доведеа. Беше тој првачасаде тргнат да накај своето село...

Во село Баницаш друга комадија. Курирот на Организација Стојмен оддаваше ми ја омрси камата со невиза крај. Даја го човекот задивитан и јавука дека селското падар, еден Арнаутин, не забележал и некој одел да не предаде.

— Добро, земи две-три момчиња и оди да го стигнеш.

— Не, Сакам сам!

Го гледаше, цел Марко Краме, сам колку за шет думи.

— Што ќе правиш?

— Поарно да не пукам... Туку немам такво... — Тој намигна загледан во крстот мој и јас му ја подалок камата.

Не мишка ни две минути откако Стојмен листа надвор, кога се ѕе ти се бувна коибацијата:

— Молим ве, браќа, дојдо ќе се. Пратим сте Стојмена да убије полјако. Проклета му вера, него кој гледа, ами сето тој најзле ќе го терат.

Јувакот, откако пеја илажа на се, отиде да ги лаже и селаните дека сме го нападале да го убије Арнаутин — кој знае, можеби ето така за ќеф. Тој побарала помош од коибацијата, за да го изложат куприот падар дека добиците направиле пакост надвор од селото, и таму да го заколе.

Се разбира, злосторството беше избегнато. Стојмен си призна искрено:

— Многу му е убита мартината. Ожија ми е на срце. На рскох да ја земам...

А во село Ловча поради недоразбирање селаните беа имеле да го прекохаат врховистичкиот војвода Дончо Златков заместо пас. Читателот всеки си помисли дека пас — замени за „врховисти“ — сме биле опсипани со куртишуми од заседа... Напротив, среќбата беше особено срдечна. Селаните се шуткаа во темницаата и бараа:

— Дедо — Дончо, каде си... Каде си дедо — Дончо!

Тоа пеја збунувајќи се што Ловчаните

беше одлично село и по одбрана луѓе, и по вооружување. Кон летото, тие краините излегоа многу малудувани, и Организацијата го собирала раздадено оружје. Тогаш ловчанци беа и какале на околниската чета: „Ние сме се запомнале да умреме со пушките и немаме да ги предадеме додаска сме живи и на Турци, и на вам. Ако пастојувате, ќе ги скртиме и против нас“

Наспроти сета непријатност од неодредбирањето, иако ги понесовме од тоа сè убавите впечатоци на сите што имале случај да го посетат. Гоје ги изминуваше селаните кои оченидно не можеше да ја сфаќат борбата меѓу интелигенцијата на Организацијата и софискиот комитет. Индиферентниот однос на народот кон двете страни заборуваше за него повеќе добро одонито лошо. Бидејќи не беше во состојба да се излгише до прашањата на тактиката и принципите, тој запазуваше самостојност и го следеше својот патриотски инстинкт.

По десетина дни иако пристигнавши во село Каракој, гранцичен клуч меѓу Неврокопско, Серско и Демирхисарско. Согласно со распределените соопштенија, тука беше зборното место каде што требаше да ги сртнеме сите настапи ајдуши и чети на оруђето. Во една ѕола селото им даде конак на 70-80 души распределени по различни куќи. Само колку 20 души — поглавите работници, војводите и делови од четите — беше се собрале во една пиршка куќа со истични саби сосема затекиена од подворешки поклади.

И ѕе таму, во аголот на долгата нојата, грчка момчиња го заобиколиле Гопета, којшто ја попрфрила железната топка на една бомба и расправа како треба да се работи со неа. Името на царот ги посодува јувачките шепи, и громестите бесхрижни смен привлекуваат ушите лубонити. — На друга страна, најдален крај ѕидот, стои Јаве Сандански — круни и стегнати, решиси расцепена фигура во прилемена блуза и јанталони од жолтикан шајак, со винателно подредени прсти прики врз бели објала. Цела мрежа канши му ги крстосуваат градите: шаторидали, голем револвер, светла кама и широк јатаган, што му виси преку рамо како сабја. Накланувајќи до веги сив качкет и костената ополчешка брада решиси му го скриваат лицето, небаре с вкази-

менето под ледениот поглед на искосни очи. Достатно е, меѓутоа, најслабото внатрешно движение, за да затреперат по неговите образи безброй одјај пиданци брчки, устремени кон танките испутиени усии што се растествоат со краината надолу. И сдна ситна-ситна смеа му доаѓа од почистокот на грлото без каква и да било зараза за говорникот, или искакови енергични израз ќе ги триме од двото на градите со некаква челична индиферентност... Тој е заобиколен од Гуштакова, Баждареш, Кирилева, Филипов и Таската, агитатори по реоните, кои дискутираат за нешто прочитано во една француска анахистичка брошюра под заглавие „La Révolution“, не помнам од кој автор. Кирилев, воспитанник на солунското француско училиште, ја чуваше во својата чанта како што некоја баба ги чува под першицата „Богојадин сој“ или „Камен најда од небото“...

Дедо Илија Крчовалијата, демирхисарски војвода, Георги Радев — серион, Атанас Тешовалијата и Иван Даскалот — неврокопски, правса убаво аруштво. Тие беа пренесени од арамиското време и сега ѝ служат на Организацијата. Ако ве ги заменуваше поштествените луѓе, причината беше што низ тие места имаше многу груба работа, имено гонењето на четите од врховниот комитет. Но затоа пак со нив се движеше посебни агитатори или како што ги викаа — „секретари“, кои ја вршеа вистинската организаторска работа. Строго чувајќи ги старите ајдушки обичаи, војводите се држеа на винателната на својата положба. Еве ги — лакризишите калпаци, — облечени во салатарки со размалети ракави во беневрци со безброй гајтански вртулки, — наставале пиштоли и пижени, паласки и траскачки — и згора на сè неизбежниот бостун, машка дрснова ластагарка. Аастгарите не беа ги заборавиле дури и сега штетајќи се по појатата со поддртување на задникот и прироко мавтаче на раката — арамиско-бабантско одење, кое што има толку груба убавка. „Даскалот“ ги изгледувале отстрана и си ја шеминаат саканата закачка: „Гледај, гледај, копаран-чуаршлар!“ А „копаран — чаушите“ не можат да ги тријат пантолоните и танките ѕоде, се поттурнуваат и мрморат презриво: „Чонгам!..“

● ПОСЛЕДНО ВИДУВАЊЕ

... Во мојата чанта имаше неколку шишиенца со различни лекарства и една кутија прапоци за од трска, кашлица и др. Бидејќи сметавме на разделба за новеќи месеци, иако седнавме да ги разделим и лековите. Кога кажав кое за што е, Гоце им се насмеа на присутните двојца — тројца селани: „Витински ским!“ И се по пол саат фатија да дојдат членови на Организацијата: „Аман, овде никој не разбира; жената, истето — што да им правиме; веќе две години, пет месеци, од некоишни... Никакви расуверувања не помагаат; селаните мислеат дека се извлечувам, и се огорчуваат. Најпосле реков барем да ги видам болните, затоа наместив сака долгата гука и тргивам „по висини“. За да му се отплатам на Гоцето, јас му пратив две-три „дијагнози“ и „рецепти“, затворени во пакови: „30-го динишна жена со очевидниот симптом на

пол сантим кир. Пластенето почнало уште кога било детето на 1—2 години. Сите го сметаат за „змејничаво“ и го сметаат кирот за „змејски душпи“; — мајка му треба многу да се колисла дека не трепнавала со некој змеј... Не беше помогнале ни вражалски басња, ни оровски амајлии, ни попски молитви. Јас „претпипав“ да мачкаат три дни масло од маслинки или пресен лој — и четвртот ден, по пол саат државе во топла вода, да тријат со насилувајќи волини чорап. Потоа да повторат нови „четири дена“ на „дуните“. Меѓутоа кој знае дали сум помогнал повеќе од оната и потоп!...

Оттука Гоце замина со две чети: својата — 12-мина облечени во турски аскерски униформи, и реонската — 7 или 8 луѓи со Илја Криковијата на чело. Јас и Кирилович исто отпатуваат следната ноќ за паланката Крушево.

По по десет лена иако се сртнавме уште еднapi. Гоце ми пинувале да оти-

зацијата, коишто одеа во расчекор со неговите најдраги погледи, ја раздробуваа и истогата дупка.

Изутрината времето беше ветровито и дождливо, но по падне се исправи и ние двојцата се осмотриме на прилук. Пакото добено од Софија гласеше дека тамошните другари биле многу изненадени од солунското решение, но не можеле да не го приемат. Ив. Гарванов, како претседател на Централниот комитет, успеа да ги доведе сите пред свршен факт. Гоце беше смесен за тоа колку е мачно и речиси невозможно прикажето назад. Од друга страна, еден обид за организирана провокација во земјата би довел само бесполезни жртви и искушења.

— Останува — рече тој — секој да го решава прашањето за себеси. Колку се однесува до мене, јас нема да се противставам, но нема да исполнам и никакво конгресно решение. Кај што ќе останам да се борам — ќе се борам како постачик, како што знам: без испредното учество на населението. Сепак ќе одам по Солун да ги чујам тие луѓе одблизу. Може...

Гоце не дочека и потона во својата мисла. Јас не разбрав дали тој се колебаше во својата прашница или уште се надеваше да изврши искакво воздејство. Бидејќи не било згодно за разрушување по Струма, неговата намера беше да изврши атентат во Драмско и оттаму да се упати во Солун. По две недели тој го разруши железничкиот мост кај станицата Аничица и кон Велигден го достиг на Белото Море (Егеј). Таму Гоце го сртна Дамета Груев, востанието беше одложено за Илинден и, како што ми кажуваша, целото на мојот другар просветило. Кој поради, кој пододна — под натискот на свомите околности, — сите иако од она време поизменени нешти од своите поглави. Но во кръзовските карпи Гоце беше отпуштил глава надому, бидј како мртовец при жолтата свестаница на сонцето што веќе заоблаше. Јас ја гледав душата на тој човек — душа закалена во бурите на животот — ја гледах како се витка како обгорена змија.


Ние прикажуваме сè исто и поекта, што ја поминавме крај огнот во искакана нациштена козарска колиба. Прикажуваме и целиот слемен ден, попаднати во еден магенски круг од кој немаше излез. Гоце имаше да оставе тука уште два-три дни за одмор по обиколката, но јас требаше да се враќам кон својата работа. Приквечер, кога влгов во колибата за зборум, тој лежеше синткан од треска и стомачни болки.

— Олиш ли? Еве ти ги овие документи за востанието. Ако останат кај мене, ќе пропаднат.

— Што зборувам! Веројатноста е еднаква и за двојцата нас...

Исправен на граници и обземен од претчувањта, Гоце ја покажуваше Бугарија: „Нема да ја видам!“ Со нешто темно и далечно во поглед и глас, тој проговоруваше и сега.

И тој беше нашата последна средба.



ГОДЕ ДЕЛЧЕВ (третти од лево — долу) СНИМЕН СО ГРУПА ВОСТАНИЦИ.

интересното положение. Вообразени болести во главата, градите и нозете. Во ученичките години особено сум се интересирал од женските потајности и сум читал нешто за иконохиријата на испразните. Дај два прашка за од кашлица! И др. — Најин тересниот пациент ми беше едно 10-12 годишно девојче со неколку амајлии на вратчето. Оно „страдаше од нозе“ —

Дури до горе сино-цирни како шишијата на прегнат вол и тврди како оникок. Врз искаков липша беше се натрупало

дам на 18 февруари рано кај „Попова чука“, во карпите над село Крчово. Јас го видов со неколку кокичиња в рака. Тој беше добил веќе два броја од революционерниот весник проектиран во Краково и ми ја подаде китката: „За весникот!“ Угаснатите очи и овенатото лице сведочеша за неговите двојни страдања. Едно хронично стомачно растројство при остатиниот честнички живот беше се пројавило со особена сила и тој до мене физички. А работите на Органи-

До кога ќе го трпиме срамното ропство

ВО ШТИП учествуваат Гоце, Даме, Тунч Делишев и др. Турчин фрла око на едно убие кондуцијаче, коешто одговара со камење. Од страст и беснетност Турчин ја забива камата во дрското штипјачче, коешто паѓа мртво. Тој срамен и крија настан како модна се разнесува низ градот. Гоце се појавува на самото место на убиството. Се чатрупва голема навалица. Гоце и навалицата ржат. „Со трупот кон укуматот!“ — изникнува Гоце. Трупот се крева од револтираните штипјани и се ноши накај владиниот конак. Тука пред кајмакамот Гоце, покажувајќи на уште тојлиот труп, станува изразувач на револтираното граѓанство, протестира за гасното убиство, бара да се фати и казни убиците; бара властта да земе мерки за гарантирање на честа и животот на граѓаните. „Ако не ставе тоа, ние ќе најдеме патишта по кои ќе се браниме“ — со повишен тон рекол Гоце пред претставникот на султанот. Следниот ден е погребот. Чаршијата опустела — сите дуќани се затворни во знак на жалост и протест. На гробот се држат говори. Најкарактеристичен бил Гоцевиот. Пламенец и смел бил тој. Дотогаш штипјани не го виделе својот сакан даскал по таква стилска. „До кога ќе го трпиме ова срамно ропство?“ — ги прашува Гоце штипјани. Тој јавно ги повикува на бунт. Таа масовна народна демонстрација е прва по својот вид за цела Македонија. Власта се стреснува гледајќи го народниот карактер на бунтот. Таа научила кој е главниот иницијатор — калкашан (кукушкот) даскал Гоце. Меѓу многумина уапсени властта бара да го фати и него. Но штипјани не го даваат — го кријат. По неколумесечно криене, за кое време Гоце работи искомуно, тој го напушта градот.

* * *

Виничката афера исфрлан зад граница маса легални и илегални работници. Десетина такви сме во Кустендил во курбата на баба-Дона, жена скромашка кај која гладниот и без покрив компанија ќе се покрие и засолни. Меѓу нас е и Спиро Клемано, познат терорист во Штипско и храбар човек. Расправа за ужасите во Штипско и Кочанско и за нечуени зверштвите на Дервип-ефенди, главен вилаетски полицискиот. Гоце

слушаше, а ги подвил нозете под себе, со рацете го потирал стомакот: чирот опасно го беше нападнал. Откако Спиро скриши, Гоце го погледна прекори и првото рече: „Е, зошто се тие балски обфаќа. Штом тој Дервип-ефенди бил такво страшниште за народот, кај беше ине, револуционерите, да му го пуштише куршумот како казна за истовите жестокости, та во тој случај, можеби, и на населението ќе му олеснише“. На оваа забелешка Спиро и др. имагали, избегали од овој крај, без скрепени. Клемано објасни дека началството не дозволувало контрамерки. „Во такви страшни дни за народот, кога многумина работници се расколбсале, дури и лут како Милица Развигоров, треба да се дејствува брзо и смело и секој посвесен работник може да има иницијатива штом ја гледа потребата да се казни неспријателот и да се покаже сила на револуционерната организација“ — скриши Гоце. Сите го чувствуваа нејдовниот авторитет. Уредника Спиро, Диме Варналиев (мајсторот) и Митката не дојдоа кај баба-Дона да скраат грав. Не дојдоа и следните дни. Помисливме лека се срамат од Гоцето. По десетина дена накај баба-Дона се доближи до Гоцето и му рече: „Гоце, не ава началството“. „Што сакаат да кажеш?“ — запита Гоце. „Се враќаме од Штип, каде што отидовме да го убиеме Дервип-ефенди и други народни узлати“. „Е, да, кога с доцна, треба да се слуша началството“ — со мек тон и пријателски забелешка Гоце.

* * *

Виничката афера, којашто мина во неколку речни како ужас и смрт, ги отвори и вратите на затворите, коишто се преполнуваат. Тука се и многу видни работници. Гоце и Горче Петров не собраа нешто како на конференција. Реферираме што е сторено, испатено, загубено и што да се прави. Многумина беа овладани од пессимизам. На крајот го чувме зборот на Гоцето: „Нема зошто да се очајува и да губиме вери во иднината. Во нашиот пат вакви афери и стравотии се природни. Во нив се криштеваме и пие и шародот. Нема место за сомнение и стравовия. Мене ми се чини, месните раководители што се дојдени овде — подобро ќе стоеат да останат по местата свои и со

удвоена снергија да ја продолжат работата. Ако тоа не може легално, тогаш имегално. А што се однесува до паричните средства, ние ќе ги бараме од народот. Само така ќе ја зачуваме чистотата и независноста на Организацијата. Народот треба да го научиме и на парични жргви. Ако ѕеди народ скржави со своите гршови, тој не е способен за борба и не заслужува да умриме за него, и тука пак таков народ ја заслужува слободата. Од тие гропови ќе купуваме пушки, и тоа не за да подигнеме восстание, кога некому ќе му се посака, туку кога народот е готов и условите се благопријатни“. Многумина од споменатите раководители ги заминаа по местата како илегали. Имаше и такви што побараа служба во слободниот Бугарија.

* * *

Дојајќи однадвор се запрес кај баба-Дона. Многумина се тука на одмор и лекување. Меѓу нии беше и Михаил Попсто, родоначалник на честничкиот институт. Куршум беше му ја продуши раката од китката до рамото. Се заинтересираа за случајот при кој е ранет. Попсто не беше со волја почна: „Беш во Гоцевата чета. Изработијме плаи за факање на едно струмичко бегче и бараме откуп. Сè е наредено и чекаме во една нива до патот каде што ќе мине бегчето, сазат и пол од Струмица. Оддалеку се задава ат, јавнат од очекуваниот гостин. Пред нас е веќе. Гоце скочиша и ја фака уздана од атот. Бегчето е дрско — не знае кој е пред него, човекот од кого се плаши и се суета. Вади револвер и го насочува кон главата којашто ја тресе турската империја. Во тој страшен момент јас ја фати раката од бегчето, а куршумот ја оброда својата сила по целата моја рака. Ето ја простата причина зошто ми е раката вразана и се грижи за мене баба-Дона“. И продолжи: „Го симпатијаме бегчето и го одведовме во својата кука — планината. Оно избега пред да ги туриме лирите во кесето. Тој замине с за Гоцето, искму ич не му оли на бегови“ — со громеста смеа скриши Попсто. Кога Попсто зборуваше за Гоце, чувствувајќи дека прикажува за великан, мојлен на земјата да врши чудеса...

(Р. Р.)

Револуционерот се издига до сознанието на народот преку своите дела.
Бунтовникот се уште не е револуционер.

ГОЦЕ

Делчев во Струмичко

Во комитска руба

Атанас АНСАРОВ, илинденец од село Монаспитово: — Во 1900 година, месец декември, дојде Делчев во село Монаспитово — Струмичко. Јас отидов во Гасо Ансаров и таму саси учитец од село Дабиле Илија Маказашев. Гоце ме праша дали сум организиран? Да, како не! Гоце ме праша како ми е името? Атанас ми е името. Дали сум чул за некој Гоце Делчев? Не сум чул. Јас сум Гоце Делчев. А јас решава од радост, за да се ракувам. Сакам да истрчам до мајко татко ми е изгорен. Ако има слободно време нека дојде. Истрчав дома. Татко, батко Гоце сака да те види. Батко Гоце ќе има време и тргуваме кај нас. Татко ми изнади риција да ги почеши. Тој кажа дека за изгорена рана, чист јејтина и варова вода. А бе Гоце, арио ѕ, по пушки од каде ќе најдеси? Бай Костадине, лесно е за пупки, право треба парол да се организира. Излезе и отиде во Тримчо Маноски. Тука имаше две чети војојски. Алексо Поројлијата и Митко Симов. Беше ти изнешал во село Монаспитово за да ги помируваш. Гоце беше облечен со бели потирни, гајтан антерија, куса маничера и патронци.

Атанас ГЕОРГИЕВ, илинденец од село Очево: — Гоце Делчев лично сум то впада во комитска руба. Ги собра селаните од село Очево и зборуваше: „Ние ќе работиме за слободна Македонија, да ги изгониме беговите, а на долгата класа Турици и па што ќе им дадеме жија“. Асле Стојан војвода рече: „А Гоце знае што ќе кажеш. Без голем облик нема силен дожда. Семето ќе го посмееме, а други нека го жнеат“.

Панде Христов ЈОВЕВ Муртишки, илинденец од село Турново: — Сум бил курир на Гоце Делчев. Тој беше облечен како учител со чалор. Јас пред него и си говореше за Организацијата. Најпрвин отидовме во село Робово — Струмичко, кај поп Васил во комитетот со Атанас Јовев. Гоце Делчев рече да имаме ред во организацијата. Отидовме во село Дабиле. После за списување се пративме во куката на Атанас Јовев, член на комитетот, а живееше во село Муртишки — Струмичко. Отидовме во град Струмица со Гоце Делчев и бешме многу лубе. Друг пат отидовме во село Монаспитово кај Гачев Атанас, а после во село Борисово кај Стојан Брабиров и так се вративме во село Муртишки.

Во куката на Атанас Јовев во село Муртишки бе собрани 28 души. Гоце Делчев рече: „Ќе се бориме до последна капка кри да се избрка тој звер“. 28 души ладови клајти и влегоа за членови во Организацијата во село Муртишки, во куката на Атанас Јовев 1896 година. Гоце заминша во Бугарија.

Подготвил: Драгица МИЛАТОВИК

ГОРО ЛЕ, ГОРО ГОЛЕМА

Горо ле, горо голема,

Разлониј щума зелена, Македонија,

Разлониј щума зелена.

Ете го Делчев кај иде,
Со неговата дружина, Македонија,
Со неговата дружина.

Оздала џде бекчето,

Накривил фејче над око,

Македонија,
Накривил фејче, над око.

Викна ми Делчев, провинка:

— Постој, почекај, бекче бре,
Македонија,
Два збора да ти прозборам.

Летна ми, бекче, да бега,
Низ струмичките ливади,
Македонија,
Низ струмичките ливади.

ДЕЛЧЕВ за многу години беше душа на револуцијата во Македонија. Во оваа провинција тој беше подобро познат отколку во Бугарија. Делчев беше идеал на децата најдади македонски селани. Неговата појава и однесување беше поклик од идејата на воените од четниците... Тој беше остроумен набљудувач, можеше да решава со секакична брзина, бидејќи немаше силни на земјата што можеше да го скрише него од неговите на мери. Тој беше испитан над 32 години, слично на повеќето, тој е еден бестрашен водач на благороден карактер во организацијата. Гоце Делчев беше учител...

(ПОН МАКДОНАЛД)

МАКЕДОНИЈА на свој начин и со силата на својот сопствен живот се оформи самата во одделна морално — политичка единица, со своја специфична идеологија и со свој политички лозунг — областна самоуправа, која настојуваше да ја реализира со свои сопствени сили и дејствува.

(Горче ПЕТРОВ)

РЕВОЛУЦИОНЕРОТ ТРЕБА ДА БИДЕ ВО СВОЈАТА ЉУБОВ КОН ЛУЃЕТО ВИСТИНСКИ ЧОВЕК, ВО СВОЈАТА САМОНАДЕЖНОСТ — ВИСТИНСКИ БОРЕЦ, ВО СВОЕТО ЈАСНОВИДСТВО — ВИСТИНСКИ ПРОРОК.

ГОЦЕ ДО ЕФРЕМ КАРАНОВ

ГОЛИТЕ ВЕТУВАЊА РАЗОЧАРУВААТ

Господине Карапанов,

НЕМА ПОСВЕТА, во и поделиката должност од оваа, со која сте се награбиле. Зборот ми е за претседателската должност од оваа, со која сте се награби. Таа е свеста, зашто сте поставени да раководите едно друштво, чија цел е света: да избоми милиони луѓи од каниците на тиранијата; да ја покрани судбината на толку несреќни души. Делмата е такја затоа што една мала грешка, една необикновена иницијатива може да се затворање по влажните зандали, бесилки, задудно премештање на сиска и млада крв и сл. Малкумна се очие што се натоваруваат со таа толку тешка должност, па не може и секој да се награби, зашто тук стапува збор за изживување или за уште полупла судбинка на цела един народ. Таа должност, коаку поголема присилителност му донесува на овој што ја извршува добросовесно, промислено и разумно, толку, и дури повеќе проклетства изродни добива овој што лесно гледа на секоја една иницијатива што се однесува на поставената цел. Кустендилскиот комитет благодарене на географската местоположба би можел да направи за извигнување на целта многу повеќе отколку сите заедно собрани комитети во внатрешноста на Бугарија. Кустендилскиот комитет претставува еден брод по кој одат други, и чија задача е да бара бидејќи е поблиску до брегот, спасоносен пат, за да можат сите бродови да стигнат до брегот. Меѓутоа, колку е поблиску до брегот, толку е поопасно, зашто на испознатиот пат постои опасност од удирање во некоја подводна карпа и од распарчување на плавјама парчиња. Тоа веќе зависи од опитноста и од разумното управување на капетанот. Далеку сум од исклата да се исказам дали Вие сте достоен да управувате со споменатиот брод, зашто јас интуиција лично, ниту пак ги знам Вашите дёла. Нека не ве чуди, исто така, дека без да се познаваме, си дозволувам да Ви пишувам. Ни најмалку да не Ве чуди, зашто подолу сами ќе разберете што ме натера да Ви пишам.

Пред неколку недели г-н Чакаров се јавил во офицерска униформа (чии по-ручиник) во Виница со намера да прогласи внатрешно востание! Благородна

намера! Нема поспоменосен лек од овој со кој се зафатил Чакаров. Ослободувањето на Македонија може во внатрешното востание. Овој што мисли дека Македонија ќе се ослободи понапаку, тој се лаже и себеси и другите. Но кои се тие што ќе се кренат сега на востание? Г-н Чакаров ли? Ако востаник може да се крене со 1—40 души, Македонија одамна ќе беше слободна државичка. Но бидејќи тоа е невозможно, а треба луѓе, тогаш што да се прави? Треба тој народ да се разбуди од петвековиот длабок сон, којшто го направила Македонија доста дебел во свеста за човечката правина. И тоа ако не пеплот народ, тогаш барем еден ден од него, па тогаш заместо г-н Чакаров да бара 40 души, ќе го бараат него 400, за да застанат под неговото знаме. Ако не стане така и ако се прогласи востание, жално ќе биде за народот, а тешко и горко за виновникот. Жално е запито задудно ќе се изгубат најмлади сили (едни по зандали, други по бесилки), ке се остават неизвесни Македоници на самоволиство на скотските и жестоки страсти на димитите и најлоше ќе се остават под јатагаш на Азивецот 5-годишни деца и 70-годишни старци и за сето тоа виновникот ќе биле одговорен и пред својата совест, и пред народот, и пред историјата. Го мисли ли тој Кустендилскиот комитет во согласност со Чакаров? Јас Ви се обрнувам и Вам, запито и според тврдевата на Чакаров тој бил испратен од Вашите комитет (а пак на други им рекол дека е испратен од Гаврилов). Тој (Чакаров) влегува да прогласува востание, и тоа со кого и со што?! Со 30 пушки, 7 бомби и 3 кутии динамит! Мислите ли, неговото господство, во случај да најдеши 40 души и да ја извршиш задачата, каков ќе беше резултатот? Предвидувал си очие што го испратија дека ќе беше извалкан, ако не и потопен, од крвта на своите поробени браќа? Ама остроумна мисла! Ама ослободителна идеја! Еден човек со 40 ауши да прогласи востание!... Ама пман! Да не се родил некој бугарски Одисей? Или да се лажеме седи со друг, да го лажиме простиот народ дури со сема не се разочара и дури ја изгубиме довербата на народот. Верувал ли, неговата милост, на своите зборови што му ги кажувал писмено или усно на Г. Иванов: „Ќе кренам внатрешно воста-

ние, па штом ќе се развеје знамето, Русија, о славната Русија, во истата минута ќе нападне во Македонија и сте ти, ини сме ослободени“ (??!). Така ли мисли тој, така ли мислите и Вие, па најлоše така ли треба да се воспитуваат востаниците? Ако им давате такви томи надежи на востаниците, знајте, дека и најпрвинкот херој во извесни моменти ќе дојде до најголемо разочарување. Не, така со ништо не помагаат ладите, освен оваа. Трудете се да се искорените овие слабости (очекуваната помош од рускиот тиран) и од најзблидениот стражалинец, па заместо неа нека оживее неподвидната сила на самоувереност и решителност и тогаш, верувајте, секој еден ќе се бори докрај со најтесна суровост. Работете, работете, господи, но малку повеќе да има тук разум. Доста е толку за ова, а да Ви кажам за она што ме интересира најмногу да Ви пишам.

Господин Чакаров при своето враќање во Кустендил се пофалил некому (ако не се лажам, иш тајната пошта), дека ќе му се одмазди на Георги Иванов затоа што не тргнал со неговото ум — да крене востание. Но знае ли тој, дека лутето, колку и прости да се (сепак Георги е едно од доста спесните момчиња), не се повлекуваат така лесно — неподготвени. И да Ви кажам ли дека благодарение на тоа се избегнаа залулите крвопролења кои не ги предвиде ограничната проникливост на Чакаров и на оние што го пратиле. И не с виновен Георги дека Чакаров не можеше да крене востание. Вие колку што знам, го исповедават многу добро Георги, сте ја разбрале неговата чесност и патротизам. Како може тој да се согласи за востание, кога не гледа никаков усек во него и ништо друго во Чакарова освен даги (ако сакате може да се испратат писмата и Вие ќе видите до каде одел Чакаров). Не е чудно дека тој ќе сака да го оправи пред Вас Г. (кајко што напрвот пред некои штипјани и виничани, обвинувајќи го дека тој (Георги) зел од Кустендилскиот комитет 30 најлосоини) па не е чудно, како што и сам Георги претполага, да го нарече во Кустендил подасец, лажливец, интригант, ако не и предавник; но заместо да го слушате, прашајте го какво му било поведението како бунтовник и што правел низ селата каде што го криел. Ако

Ние се бориме за слободна и независна Македонија со широки права
на бедното население.
(ГОЦЕ)



тој сакаше да придонесе поголема корист за таткомината, за слободата за која срцето толку силено му бие, тој је не слушаше че не да остане оваа зима за да се возвлече и да се зафати со една засилена агитација, и ете ти напролет на 40 души, туку 400. Но тој, заместо да го напушти тоа, оди да ги прислушува слашките подношо и од најлошиите спахии и заместо да живее скришно и скромно, оди да бара хигиенска соба и раскошни јадења. Така ли треба да постапува еден бунтовник, за да се задобие со симпатиите на лутето и да ја развези во нив мислата дека тој е нивниот избувател? Не само тоа, туку тој гледал само и само да се покаже пред стар и млад, пред машко и женско, дека има офицерска униформа и дека е

унапреден во чин поручник, па кој и да дојде од Виништа, носеши вест за тамошното негово претстојување. Благодарение што не се најде некоја подла душа, оти иниција ќе се исполне скопските зајдани со осланја на чело со херојот. Поплаки иштука доаѓат овде, но бидејќи Георги ис-извести дека Ви пишал, затоа и не Ви пишам.

Да го оставиме веќе тоа — поминдало, не се враќа, а само треба да послужи како лекција. Едно само ќе заборавеся, што е најважно и за најголемо осудување, а тоа е дека Чакarov не го оставил внесениот материјал овде, туку го изнесе.

Не можам надолго да Ви пишувам, зашто доста се умориз, а само површино ќе Ви запознаам со работите во Ма-

кедонија, со кои верувам дека сте запознат, ако не од Чакarov, тогаш барем од Главниот комитет.

Во Македонија се развива систематичка агитација за едно општо внатрешно востание, којшто има земено големи размери и нема каше во Македонија што не е опфатено. Населението се подготвува во едно банско време за востаније, затоа должност е на секој еден родомубец да помогне колку што се може повеќе, а уште повеќе на комитетите со таква цел, особено пак на Кустендилскиот, коишто би можел во сè да помогне. Немојте да мислите дека итам Чакarov не може да крене востание во Кочанско, нема дуге. Како пречка за испрнување на неговата задача се јави нашниот комитет, коишто го убеди Георги да не се согласи со Чакarov, зашто во спротивен случај многу ќе му се покриче за ончкото востание. Азбе има многу, но за жал страдаме од недостиг на најнеопходното за едно востание: без оружје сме и Вие, ако сакате да ни помогнете, помогнете ни во тоа, пратете колку што се може повеќе оружје. Пригответе на оружје, барем 500 пушки, донесете ги до бугарскиот Ветрен, до куќата на Петре П. Димитров, и ние сами ќе си ги внесеме. Нашата надеж да ќе снабдите со оружје е силен, чекаме одговор идниот итам ќе го добиете ова.

И еден друг товар му ложи на Кустендилскиот комитет, коишто се состои во препрекајето на 80-70 броја од весниците во Штип, од каде што ќе се распраќаат во другите места на Македонија. И нив (весниците) ќе ги донесуваат до бугарскиот Петрен, до истата куќа, од каде што ќе ги зема нашата тајна пошта — военшто сè што има за испрнување, праќајте преску горната куќа. Писмата да бидат адресирани директно до Штип.

Имајте доверба во Георги Иванов.

Наскоро ќе пристигнат до Вас едни или повеќе вразни книжки со револуционерна содржина, испратени до А. Конен, студент во Софија, на кого молиме да му го препратите придружното писмо. Книшките се за Штипскиот комитет, па затоа, итам ќе ги добиете, организирајте да ги испратите.

Верувам дека сте свесни заитетата од разгласувањето на внатрешното подготвување, врз основа на што и се најдеваме дека не ќе излези ни збор од Вашата уста.

Ако нешто се сомните во моите писма, пријавете се за податоци до Главниот комитет во Софија. Не е чудно по неколку недели скрипчило да се повлечат во Кустендил.

Штип, 1895 г. октомври 17

Г. ДЕЛЧЕВ

Македонската култура е неопходност за правилното развивање на македонската револуција (ГОЦЕ)



МИЛАН ДЕЛЧЕВ, брат на Гоце Делчев
(во средината)

ПО ПОВОД 35-годишнината од трагичната смрт на македонскиот револуционер великан Гоце Делчев, група македонски публицисти на чело со Манко Зафировски, Ангел Димитров и други, во 1938 година подготвија јубилеси број на весник посветен на револуционерната дејност на Гоце Делчев, под наслов „ГОЦЕ“, општ воспоменателен лист. Издавач на весникот е Културниот благотворителен братство „Гоце Делчев“ од Софија. За жал, оваа вонредно богата публикација со материјали за животот и револуционерната дејност на Гоце Делчев ја забрани бугарската цензура, така што не дојде до рацете на широката читателска јавност. Остана само првот печатарски отисок кој се наоѓа во Народната и универзитетска библиотека во Скопје. Весникот содржи 10 страници необичен (70 X 51 см) формат.

■ ХЕРОИЧЕН, ЧУВСТВИТЕЛЕН КАКО ПОЕТ

Шестата страница од весникот „Гоце“ е посветена на македонската академска младшина и нејзиното мислеште за Гоце Делчев. Овде се застапени неколку автори со статии за Гоце меѓу кои поважни се: „Ние за Гоце“ од најд. Стефанов, „Ке дојде пролет“ од А. Брадин,

„Заветот на Гоце Делчев“ од П. Пенков, „Долгот ни“ од А. П., „Современ“ од Ас. Константинов, „Знаме“ од Никола Николов, „Гоце Делчев учитец и борец“ од П. Несторов, „Тој е при“ од Ик. Керезиев, песната „Напред“ од П. Николов и др.

Во станицата „Ние за Гоце“ авторот Стефанов меѓу другото пишува: „Гоце Делчев беше самостоен и независен во борбата. Не бараше туѓа поткрепа. Не довушташе туѓо мештање, од кое толку многу страдало и губело македонското ослободително движење, кое било искористувано за туѓи цели и задачи. Гоце сакаше добра само при слободата и независноста на Македонија — рамноправен член на Балканот ќе има рамнотежа, а оттаму и саканиот мир.“

Брадини својата станица „Ке дојде пролет“ ја почнува со следните зборови: „Револуционер со енергија за борба, со чувство за правда, демократ со полна верба во народот... незаменлив практичар и реалист со проникливост на мислител и со необичен талент организатор — Гоце Делчев израсна како прва фигура со размери на великан во западната борба на македонскиот народ по почетокот на овој век... Историски хероичен, чувствителен како поет, тој во дубовата кон делото и во готовноста да се жртвува не поставува граници. Тој целот е претворен во лубок кон поробениот народ и слободата и омраза кон ропството.“

**АЈ,
МОРИ,
ЖАЛИ
МЕ**

— *Ај, мори, жали ме,
Малино, моме мори
Плачи ме!
Утре ќе одам,
Малино, моме мори,
Кумета
На таа, Малино,
Славна Пирин Планница.
Со седумдесет, Малино,
Верна дружина!
Ај мори, слези си,
Малино, моме мори,
В ѕубличе,
Набери, Малино,
Кистка трендафил,
Накити, Малино, Делче војвода!*

Година 1938: младите за Гоце Делчев

ЗБОРОТ МУ БЕШЕ Д

■ ГОЦЕВИТЕ ЗБОРОВИ — ГРОМ

Интересна е и станицата „Заветот на Гоце Делчев“ во која авторот Пенков пишува: „Гени на македонското револуционерно движење, инициатор на идејата за слобода и независност на Македонија, централниот Гоце Делчев создаде најмоќна револуционерна организација на Балканот која му покажа на светот дека во Македонија народот живее во ропство. Тој добро ја запечати историјата на својот народ, а уште подобро се служеше со демократските идеи кои одиграл главна улога при обединувањето на сите македонски сили. Зборот му беше дело и делото збор. Независност за умор и починка тој ја обиколи цела Македонија за да ги постави пасекаде основите на железната органација. Зборовите му паѓаат како гром и ги раздираат срцата на памачението македонски народ. Пасекаде го очекуваат, пасекаде го бараат, зашто знаеја дека неуморниот апостол ќе ги посети

и најзафрлатите места за да даде живот на оладените срца“. Пенков понатаму се спомнува на трагичната смрт на Гоце. Цитирајќи го Ботев исказ:

„Но тој кој падне
во бој за слобода
тој не умира...“

И навистина, тој не умре а остана да живее во срдцата на онис коме се вери на својата чаковиња и го поддржуваат мозунот фрлси од големите учители. Слободата и независноста на Македонија“.

За одбележување е и станицата на Никола Николов „Знаме“ во која се исказува: „35 години поминша од смртта на Гоце Делчев но тој во се заборавен, а стана знаме на македонскиот народ и срце на македонската младина. Загоа што живеши и се бореше со чист патриотизам — кој што е љубов и кој напуштил народ и кој сите други народи... затоа што беше за единството

**Престапно е да се ослободува народот преку преднамерено создадени пожари
(ГОЦЕ)**

на народните сили; за политичка слобода и социјална правда; за независност на нашето национално дело. Затоа што сакаше просвета за народот. Народната волја да биде основен закон. Затоа што имаше прекрасен човечки идеал: мир, братство и соработка меѓу народите...

Заслужува вниманије и стапијата „Тој е прв“ на Ии. Керемеа. Во неа се вели: „Тој е прв по величина. Јас не гледам друг пример рамен на него. Јас не покликам друго име на револуционер, така скапо и блиску до срцата на Македонецот. Тој беше и срце и душа на македонската револуција. Тој е и умот на таа револуција. Ние младите со голема жал го писме од незаметниот извор на неговите идеи чисти по потекло, оформени и со добиски движечки сим во самата борба, во постивувањето на самите дела. Ние младите во чии што срци блажа чувство за правда и слобода на нашот поробен народ не ќе ја заборавиме истоката идеја. Не само што не ќе ја заборавиме, но ќе живееме со неговите идеи, неговото дело, неговата борба. Затоа што тој се идеј одржуван од крв, борба запишана со крв, дело кое не знаше за поткупка и измена, дело најдоено со херонизам, идеализам и самоножтвуваност“.

■ СЛОБОДОЉУБИВОСТ И МИРОЉУБИВОСТ

На седмата страница од овој весник, во рубриката „Младината и Гоце Делчев“ се поместени следните стапии: „Македонската младина и мирот“ од П.

Г. Танчев, „Македонската младина и мирот“ од Б. Александров, „Да се обединиме“ од Јордан А. Ризов, „Младината и македонските братства“ од Петар Тријков, „За единството на македонската младина“ потпишана со псевдоним „Младина“, „Од спомените на дедо Кочо Чобанинот“ од Ив. Тенев, Н. Пенков и Б. Стојчев.

Во стапијата „Македонската младина и мирот“ авторот П. Г. Танчев пишува за македонската младина која ја има наследено идејата на Гоце за мир и културна соработка меѓу народите: „Ние го цените високо мирот, запшто најмногу ги осетите ужасите на војната. Нашите татковци и браќа беа на бојните полиња, а ние прогонети од нашите родни места ги поминувме најдобриите години во ништожност и мизерија. На лице е и резултатот од војната за нашата татковина — разделена и поробена. Ние ја цените демократијата и бидејќи преску иса ќе се осигура мир најдобрите средства за решавање на спорните прашања. Војната носи само рушевини, човечки жртви и мисерија на народните маси. Ето зошто сме мирољубиви и слободољубиви. Македонската младина останува верна на идеите на Гоце и во тој е гаранцијата дека нашата татковина ќе биде слободна и независна. Но тој пат таа минува за смртување на Балканот, во тој е и прогресот“.



жат како стожер околу кој прво младината треба да се сплоти. Светот завет ни оставија борците од минатото: Слобода и независност. Тој завет има легато длабоко во срцата на сите нас држејќи го будно најштетното социјалистичко и ќе биде потстег за творештво и дејност во пол за на паролот“.

Стапијата на Јордан Ризов „Да се обединиме“ по обем е доста мала, но тоа не значи дека не заслужува полно внимание. Во неа се вели: „Триесетиот пат на Гоце Делчев. Идентите за кои тој се бореше денес со знаме и ракче на поробената македонска младина. Денес ни претстои задачата по тој пат да тргнеме? Новото време наложува и нови задачи. Гоце е непрекинут извор, од кој со полни ракчи можеме да принеме и да ги примениме во новото време. Единството на македонската младина треба да биде издигнато на неопходната височина. Само сплотен по патот на Гоце ние ќе го издигнеме идеалот на нашот народ: Слободна и независна Македонија“.

Стапијата „Од спомените на дедо Кочо Чобанинот“ претставува интервју со современикот на Гоце Делчев. Така, на прашањето: каква цел имал Гоце во борбата? старецот одговора: „Да ја ослободи Македонија и да ја значи нејзината независност. Ако не оправдаме тоа Македонија ќе падне под некоја од балканските држави или ќе биде разделена меѓу нив, вслеше Гоце“. А сега, што мислате, го прашуваат старецот, ќе се ослободи ли Македонија? „Ако има кој да ја бара и да се бори, ќе се ослободи, ако не — робија. Одамна ние ќе се ослободиме, ако не се беа замените билканските држави“.

Подготовил:
Михајло ГЕОРГИЕВСКИ

ЧЕЛО АДЕЛОТО ЗБОР

РАСЧУКНАЛИ КАМБАНите

Расчукнали камбаните,
Се собрали селането, аман, аман,
Се собрали селането,
Селането Бигданачаните,
Се собрале до три другари,
До три другари, три сираци,
Да се зберат сички селанши, аманити,
аманити.
Расчукнали камбаните, аман, аман,
На црквата свети Гоце.
Најпак пред први Делчев војвода,
А по него оди Димитар Илија.
Илија вели, говоре:
— Да се збереме, да ослободиме
Нашата Македонија.

■ СПАЛОТЕНОСТ ВО ИЗВРШУВАЊЕТО НА ЗАВЕТОТ

Во стапијата „За единството на македонската младина“ се укажува на потребата од обединување на македонската младина во заедничка борба за извођување слобода на својот народ. „Краен момент е денес — се вели во стапијата — да побараме заеднички пат за обединување зашто сме пред опасноста од пожестоки замрачувања на македонската идеја. Ние младите можеме полесно да се обединиме зашто идеализмот кој што не води не дозволи во минатото и денес младинец да се окркалзи со братска крв, а денес тој идеализам во срцата на младината треба да биде реален израз во борбите начини за заеднички пројави на целата македонска младина. И за скреќа, нашот народ родил гигант како Гоце чии идеи калени во четириесетгодишна борба и денес не одушевуваат и слу-

ЈАС НЕ САКАМ ВОСТАНИЕ СО ЛУЃЕ ШТО КЕ МЕ НАПУШТАТ УШТЕ ПРИ ПРВИОТ НЕУСПЕХ; ЈАС САКАМ РЕВОЛУЦИЈА СО ГРАГАНИ СПОСОБНИ ДА ГИ ПОНЕСАТ СИТЕ ИСПИТАНИЈА НА ЕДНА ДОЛГОТРАЈНА БОРБА, КАКВА ПОРАДИ ЖЕСТОКОИТЕ ПОЛИТИЧКИ УСЛОВИ КЕ БИДЕ И НАШАТА.

(ГОЦЕ)

Гоце Делчев и младите: Година 1972

АКО Е МЛАДАТА генерација оваа посечка сила, овој порој што го навестува никог и иза секое време се наоѓа и потврдува себеси, тогаш ишто понекаду не би требало да се синти и нејзиниот (револуционерен) однос кон водачот на македонското револуционерно движење и идеологот на Илинденското востание — Гоце Делчев.

Како изгледа, сепак, тој?

Овојпат, во очите на младата македонска генерација, на таа „писмена задача“ зборуваат неколку ученици од трети и четврти клас од кумановската гимназија, која го носи името на Гоце Делчев.

• ЗВОНКО СТОИЛКОВСКИ: ИДОЛ

„Не знам кога с роден, роден с во Кукуш, умрел 4 мај 1903 година во село Баница. По функција бил Претседател на ВМРО. Освен тоа, по професија, во својот, не знам што работел, но сепак тоа не ја паматуваша вредноста на истовото име и дело. За мене тој претставува вистински идол. Затој и не се колебам кога велиам од се среќа дека би сакал да видам и јас тоа што бил тој! Го сакам тоа затој што тој бил, сдружено, револуционер, народен човек, којшто знаел што сака и како сака тоа да го стори.“

Моите впечатоци и соопшнија за македонскиот идеолог Гоце Делчев ги знам единствено од учениците по историјата и раскажувањето што сум го слушал од преживели или нивни. Особено добар впечаток на мене има останало расказот „Табакерата“.

Со тоа што тој се сторил за македонскиот народ, сметам е доволно почитуван и славен од македонскиот народ, од сите македонци, затој што тој се борел за слободата на Македонија. За негово подостојје и значајно одбележување, предлагам во името гимназија, која ја носи неговото име, да се подигне парк со негов споменик, како што постои овој во Скопје.“

• БОРИС КОТЕВСКИ: ЧОВЕК СО ОГНЕНО СРЦЕ

„Синот на македонскиот народ Гоце Делчев би сакал сокогаш да го претставувам затој што тој е постојан во мене, тој носи секогаш во своето срце, затој што тој за мене е човек со ог-

ДУША И СРЦЕ



нено срце, полн со сила, разум и готов да го даде својот живот за Македонија.“

Тој беше пример за секого во текните деноноќи на ропство, и затоа слободно и од се среќа вели: секако, во секој случај, би сакал да видам Гоце Делчев.

Не забележујте ми што не знам кога би роден и умрен. Но, важно е деска е роден во Кукуш и лесно умрел изадес, а сепак храбро, како што му докажува на едни ценети револуционери.

За Гоце Делчев сум прочитал доста; и за неговото живот, и за неговата наистина, мудра глава, како и за неговите дела што ги вршел во текот на целното живот. Тоа што го знам за него е протежно од информациите едници, од весниците и од запишите во училиштето — од Историјата на Македонија. Но,

за истовото улоге покомплексно запознавање би сакал особено во текот на оваа година, кога се прославуваат 100 години од неговото раѓање да се организираат повеќе литературични читања, културни манифестиции и друго“.

• АИДАНА СТОЈАНОВСКА: СЕКОЕ ВРЕМЕ НОСИ СВОИ РЕВОЛУЦИОНЕРИ

„Роден е на 10 декември (?) во 1872 година во Кукуш, а загинал на 4 мај 1903 година во село Баница. Тој е еден од водачите на ВМРО. Во текот на својот живот бил учител и трговец. Но, со она што го правел во текот на својата работа Гоце Делчев се потврди како вистински револуционер.“

Ме прашувате дали би сакала да бидам Гоце Делчев?

Излегол Делчев војвода

Излегол Делчев војвода,
Во таа Кожув планина,
Наранил пушка берданка
И редум, редум куршумки.

Запалил сабја бранција
Со сиво тунчице на рамо,
На срдба сртната очариче,
Очариче младо чобанче.

— Очариче младо чобанче,
Нешто ќе тебе да прашам,
Дали ја виде четата,
Четата на Гоце војвода.

— Дејшиди Делчев војвода,
Ете ја горе в планина,
За тебе лаф се чинеа,
Када е Делчев војвода.

— Не!

Се чудите? Сигурано. Но, мора и мора да ме сфаѓате. Секое време си носи свои револуционери. Гоце Делчев биле вистински револуционер на спрото време, во време кога беа погребни револуционери од таков ков. Денес сум скрипци што живеам во поинакво време, во време во кое јас и моите вроџани на свој начин сме револуционери.

Од она што сум то прочитала ја аникот на Гоце Делчев, на мене посебен интерес остана посмита „Разговор со Гоце“. Покрај тоа сум ја читала и „Табакерата“ од Георги Абаджев. Издадени се и други книги што зборуваат за истоименото живот и дело. Сите тие ја величат истовата значајна улога во македонската историја и то потврди нејзиното постоење.

• ЗОРАН АНГЕЛОВСКИ: ПОИМ ЗА ЧОВЕК

„Роден с 1871 (?). Бил трговец.

— Што се мене?

— Револуционер, борец за правда и поим за човек, кога би бил жив. Моја желба е да се сртвам со него и да го продолжам неговото дело, исто така отсно, како што го водеше тој во текот на својот живот.

— Защто го сакам тој?

— Зато што сум чист Македонец. Не го истомисленник и сладбеник. Ист како него.

Длабоки се и големи сознанијата што ти имам за него. Особено се неза-

боравни раскажувањата од мојот дедо кој го видел одблизу Гоце Делчев. Тој пред него раскажувал таа што го работи и ги убедувал нашите луѓе да се вклучат во револуционерното движење. Раскажувањата на мојот дедо за таа што го раскажувал пред него и пред другите Гоце Делчев се уште попечатливи. Затоа и не можам да ги заборавам, затоа и така мислам.

Тоа е така, но би сакал такви да бидат и уште поизвесни можности за популарно занапредование со неговото дело. Ова што го постигнал Гоце Делчев во својот живот и ова што никогаш не изучуваме за него е неизначително: треба повеќе да се излутува во наставата, да се читаат повеќе реферати, повеќе разговори и повеќе манифестиации. За да биде повеќе присутен во наплетот се којдневни, потребно е повеќе знаменити места да го носат неговото име, да има повеќе прилози на радио и телевизија.



„Неговиот роденден јас го славам со која година, како свој роденден!“

• НИЈЕ И ГОЦЕ

И овие малку илуструирања за аникот и делото на Гоце Делчев, и овие што илустрираните ги дадоа анимирани, без свој потпис, и покрај разните „недоразбирања“ околу поиздавањето точните термини на неговото раѓање и смрт, сепак потврдуваат дека младата генерација, на одреден начин, се наоѓа олицетворена во аникот на Гоце Делчев. Често тоа е желба за поддршка, илустрирана од истовата храброст и револуционерност, чијте почетоци како идентификација со она што тој го правеше за Македонија.

Уште поголема е желбата на младите да биде пообемно опфатен во изучувањето: и низ наставата и низ секоја дневната активност.

Учениците бараат пониске литературични читанја посветени на животот и револуционерното дело на Гоце Делчев, повеќе спомени — обележја на неговото револуционерен пат и дејност, повеќе културни манифестиации посветени на Гоце. Нагласен е желбата да се објавуваат повеќе книги за животот и револуционерното дело на Гоце Делчев, повеќе да се зборува за него, повеќе да се чува, а се бара и издавање на негови дела, негови писма.

Извините жадни најдобро ги издустрира ученичката Бијанка ЛАЗАРЕВСКА: „Со својот труд Гоце Делчев сторил доболно за да биде одбележен во нашиот срдца“.



ЗАПИСЕНИ ВО РАЗГОВОРОТ, двајцата патиници и не забележаа кога тргот возот. Поминува крај пиви, што како били квадратни платна се простираа сред зелената морава на житата. Сулејман бег погледна падвор. На устата им му се појави насмешката. Сопатникот го фалеше добромите на татко му, со восхит зборуваше за неговата верност кон султанот, за царствата рака со која секој каурин го клалаше таму каде што му е местото.

Сулејман — бег пријател се чувствуваше од тие пофалби за татка си но сепак не ја омобруваше претераната строгост што се граничеше со крајна женитина спрема рисјапите. — Простете, ефенди, — рече малку возбудено тој, — не с ред спир да ги суди делота на татка си, но дозволете ми да си то кажам тоа што го мислам за старинот. Не е добар опој управник што го распалива неиздоволството на народот. Во тутин

Сулејман бег спореше со очевидна возбуда. Позициите на трговецот изгледаа многу застарени. Тоа го дразнеше. Бледите образи му биле облезли во руменило. Испојеки да се заржки, тој често тој прескинуваше. Но човекот со кога преку него седеше спокојно и со својот ласкав и мек глас зборуваше течно. И колку повеќе Сулејман бег се распалуваше и ги откриваше своите идеи толку пољубечмо стануваше лицето на истинскиот собеседник. Истовите кротки, темно кафесави очи го гледаа сè потопло. Од нив удираше некаква неизбиралива светлинка која ја разсваруваше луштата на малют бег. Тие очи како да ги насочуваат и поткрепуваат истините пламенни зборови со лубов и пажна благодарност: „Имаши право, имаш право“ А, устата на тој чуден човек речеше другото:

— Како што е сонкето нужно за животот, така с султанот за Турција.

Полска, полека во свеста на Сулејман бег почнаа да оживуваат спомените од детството. Среде сурни маалски деца се меркаше се појасио лукот на бујно, босоного детиште, самот на бой — Никола меаџијата, што со својата многубројна чада живееше во истинот сокак спроти живната кука. Факајки се за тоа открише како за спасителна пишка, тој се присти на многу работи.

ГОРГИ АБАЦИЕВ

ТАБАКЕРАТА (ИЗВАДОК)

шас не викаат диви азијати. Имаат право, што прават нашите нации и бегови? Просто со сабии сакаат да го спречат преродувањето на Турција. И не само тоа, туку со старовремско управување ја туркаат во пропаст.

— Мал човеку, — се обиде да му одговори трговецот — мене ми се чини дека со европски аршин морате. Останете ги на страна европејците. Таму, во Европа, народите знаат да ја ценат слободата. Е, за овој прост народ била таква слобода! Каурите... — Каурите, ефенди го бараат тој што европејците го имаат слободата. — Не, не! Султанот со сила сакаа да го смени, — му одговори трговецот со извесна почит и доведе: — Знаете ли дека планините се полни со вооружени насилијачи?

— Знам, кривицата лежи во нашите управници.

— Е, хехехе! — се замеша трговецот. — Сирма Париз му се чини дека Стамбол не чини. Пуста Европа како им ги мати умовите на младите.

„Сулејман бег не можеше и не сакаше отворено да го прескине тој. Тој само ги запираше во себе напретнатите смели мисли. Но погледот на човекот, назирајќи то, му инспирише: „Какви, не пази се, исплахи треба тој да се лик видири?“. Сулејман се потире со гробот на макото калифе, се вслушаа плишател по макиот тамбур на гласот и со погледот почна да ја зафаќа и изјутрува целата фигура на трговецот. Интересно и прилично му се чинеше тоа противречие меѓу зборовите и драмбокот израз на очите и лицето. Во него се збуричкаа и се заплакаа недоумници и доверба, нејасни претчувствувања за нешто за што и самот не разбираше што е. Тој се мачеше да се присти. Си спомна за многу настани и ликови од минатото. Човекот спроти него зборуваше неизрекнато, лесно поминуваше од тема на тема. Од лицето му извирале добриша и мечтателска замисленост. Одеднаш во месеците розови усти, во тркалечкото брадиче со дупче нареде, во цепокорната густа коса со боја на костен, ис-

трговецот беше престанал да зборува. Гледаше преску прозорецот кон младостите линии на дамечките планини. Во купето завладеа тинакост. Се слушаше еднообразното тракање на колцата и слабото пуккање на машината. Една школа долета низ прозорецот, леблеска со крилјата во сончевиот зрак и брмчејќи најлутено почна да удира во таванот. Двајцата патиници ја проследија со очите, потоа ги размиенија броните погасди и одново оској потона во своите мисли.

Трака — трака, трака — трака — удираа колцата во пинките.

— Јас го почитувам вашиот идеал, — рече замислено Сулејман бег.

— А! Каков идеал? — се осипа и праша другите.

— Да се борите против тиранијата.

— Ама што зборувате млад човеку! Зарем може нешто да има меѓу монте трговски тифтери и некакви си вали измислици за борба против којмаке каква тиранија? — се дутеше трговецот гледајќи го незадоволно стокожното лице на малдунот Турчин.

— Ја разбираам вашата претпазливост, зошто го сфаќам и ризикот на нашето дело. Но, се разбира би било излишно да спориме по таа работа. Толку добро ве познавам како што ме познавате вие мене.

— Во заблуда сте! — огорчено се бореше трговецот.

— Сепак, не можете да одречете, ислан? Вие сте Гоце Даскачев! — гласно извика Сулејман бег.

Несколку мига завладеса тишина, тешка и напрежната тишина.

— Уште пак можам да се начудам што ви падна на ум — рече трговецот.

Вратата на кујноста се отвори. Влезе еден заптија. Сулејман бег скриенум погледна кон својот соодветник. Задебелено

Откако им ги прогласи патните документите, заптијата лесно се простира и замезе.

При то продолжи разговорот Сулејман бег.

— Сега можеме спокојно да зборуваме. Вие немате причини да се беспокојувате, ислан? А пак што се однесува до вас, отворено ќе ви кажам. Се гордеам со тоа што Кукун дал таков револуционер.

— Ама оставете ги, цапам, чувства за другијат — се засмеа со широка насмешка Гоце. — Поеарно расправаште што мислам во Париз за кожата на Македонија.

— Конзервативците ја сметаат ваши-

ви како: „Купнете го за да може Турција да тргне по потот на цивилизацијата!“

— Ние им подаваме братска рака на сите пријатели од македонскиот народ — рече Гоце.

Сулејман бег одново плаќа. Тој надолго и напреко зборување на „Млада Турција“ и за слободата на сите народи во новата Отоманска држава.

Гоце внимателно го слушаше, а спомениште што му се разбудија го пренесено во сокачите на Кукун. А малют Сулејман бег, натокмен со нови алини, стој пред група распарчени Турчиња и го заплашува со прсти. Зад Гоцета чекаат наредни седум до друг Македончина, исто така испокинати и нечисти. Тие се истовите вреници. Тој истрчува напред и викна по дружината:

— Удредете по поганите!

Кога групата на Сулејман бег се затетаа нескојку камења. Гоце ја заврте својата рака и пушти еден тркалец кај мен. Каменот засвире инз воздухот и го чукна Сулејман бег по глава. Тој падна. Турчињата се разбегаа. Гоце истрча напред, го дигна распарченниот Сулејман и му ја прешрка главата. Тој беше пред петнаесет години. Откако искло многу вода, Гоце отиде во Сојун да учи, а Сулејман бег во Цариград. Се видеа само едини и тоа во една летна ваканција.

Од време Гоце го запираше погледот на леката слепоочница на Сулејман бег. Тој го забележа и иронично го праша:

— На својот собствен отпечаток ми се насладуваш?

— Ех, луди години, — одговори Гоце.

— Вие и сега агулате.

— Против зулумите и народните иездии.

— Знаете ли дека за вашите подвиги се зборува и во турција? Пред седум месец во Париз дојде еден висок турски чиновник и ја разшири легендата дека во Македонија се појавил некој кривест бунтовник што скитаа наскакаде и дека ширу војска има како заштита не може да го фатат. За неговата глава давале најдари жолтици.

— Разигре, можете да ги грабнете парите. Ха — ха, ха — ха, — силено се насмеа Гоце.

Свирката на локомотивата јасно пробиши. Возот почна да ја смалува брзината.

— Ке треба да се разделим. Мојот пат е довед, — рече Гоце, му ја стисна срдечно раката на Сулејман бег и додале: — Навистина е среќа меѓу богоите да најдем спасен човек. Скоро сите речици му се душмани на народот, какви што се, простете ми, и вапниот татко и кајмакамот. Се што е живо прошлака од инв. Од срце ви благодарам за добрите чувства кон нашето дело!

— и Гоце повторно му ја стисна раката на младиот бег. — Се надевам дека ќе ги поддржите моите родители.



жна како од лицето му исчезна и напинати добродушниот изглед и како во очите му светла чистична блесок. Низ телото му помина тресет. Мускулите од нозете му се затекнаа како да сега ќе се подигне и со седен скок ќе исчезне налево. Но, тој само се понадинта, тој зеде куфарчето, тој кладе на колената и задржувајќи го и напату спокојството седна.

та револуционерна организација за тие до на разбојници.

— Тие го знам — му одврати Гоце.

— Францускиот народ и неговите прогресивни водачи покажуваат симпатии кон вашата борба и ве сметаат за следбеници на хероите од француската револуција. Ако прашате икој Франција што мисли за султанот, тој ќе

Година 1946: Бугарскиот академик Тодор Павлов за Гоце Делчев

Гоце – бесмртен и легендарен син на Македонија

– Под овој наслов објавуваме фрагмент од говорот на бугарскиот академик Тодор ПАВЛОВ, одржан на 7 октомври 1946 година, на свеченото собрание во Народниот театар во Софија по повод пренесувањето коските на Гоце Делчев од Софија во Скопје.

... ЦЕВОЗМОЖНО Е во саки кус говор како овој да се пацата подробно тогашната внатрешна и надворешна положба на Македонија, но неоспоред досега од цокот факт е, дека во Македонија не само што неа без исчезните условите, за кои понапред стана збор, туку нешто повеќе, тие, имено, сега се без равните уште појасни во секој однос, така што во македонското национал - револуционерно движење натаму се создаде и разви она кримо, што имаше социјалистички карактер. Сходно на ова, не е случајно што токму луте од тој социјалистичко крило, како Гоце Делчев, Н. Карев, Димитар Димов, и др., станаја најверни патриоти и борци за национално ослободување на својата земја и за создавање една социјализма македонска република, која би илегла како органски составен дел во федеративната Балкански република и во тој свое својство да престане да стане можно, обединувачко јадро меѓу балканските држави и, напротив, да стане можно, обединувачко јадро меѓу нив. Сега нема да го разгледуваме прашањето зашто Гоце Делчев, откако во млади години се определел како приврзаник на социјализмот, подоцна се пројави пред сè како стратег, тактичар, и организатор на македонската национална држава. Разгледувањето на ова прашање би не давало многу далску. Во овој случај за нас поважно е друго, а имено сасдово.

Прво, социјалистичката школа што Гоце Делчев ја помина во младоста, не остана од извесно влијание врз неговата патномочна револуционерна дејност. Тоа влијание се изрази пред сè во околностите, што тој ги бараше и ги налагаше најверните свои соработници и пријатели сепак токму во средината на оние национал - револуционерни дејци, што иле понапред ги парековме социјалисти и ком од почетокот до крајот остана смртни противници на секој нововизам, на секој проконизам, на секој монархизам, а подоцна по смртта на Гоце — и на фашизмот.

Второ, тоа влијание се отгледува и

фактот, дека токму кај Делчев македонското национално - револуционерно движење, од почетокот до крајот на неговата револуционерна дејност беше противно со важни социјални проблеми и задачи, како по однос на радикално постапување на прашањето за целосно ослободување на македонските селански маси од сите остатоци на турскиот феудализам, т.е. пред се прашањето за земјата, што требаше да им припадне токму на работните селани, така и во смисла на поставување низа други социјални проблеми, што се однесува оштета до сите работни граѓански и селански маси, проблеми што во една или друга форма добива во идомијата и дејноста на некој револуционер социјалистички карактер, без притоа, тој низни социјалистички карактер да преминува во одредување или потенцирање на национал - револуционерниот карактер на македонското движење. До колку подоцна пак некој од тие социјалисти (говорам за тесните социјалисти) стаса до одредени фракционерски посреди по македонското национално прашање, Гоце Делчев сопсес не може да биде приклучен како член и, сходно, не може да биде обвинуван за фракционерство. Тој подоцна допушти некои грешки од подруга природа, за кои натаму ќе стане збор, но оштета земено од почетокот до крајот на својата дејност се појави како еден од најдоследните револуционери, чие влијание се наложи и при формулирањето на првоначалниот устав на македонската револуционерна организација.

Еве, на пример, како гласат првите членови на Уставот на Внатрешната македонско - одринска револуционерна организација:

„Чл. 1. ВМРО има цел да ги обедини во едно цело сите недоволни елементи во Македонија и Одринско, без разлика на народност, за извојување политичка автономија на тие две области.

Чл. 2. Организацијата им се спротиставува на стремежите за дебли и завојувања на тие области од која и да е држава.

Чл. 3. За постигање на тази цел организацијата се бори за отстранување на шовинистичките пропаганди и национални расправи, как го делат и обесилуваат населението во неговата борба против оштетниот непријател: дејствуј-

ва за висување револуционерен дух и сознание во населението и ги употребува сите средства и усилији за поскорашно и спасарсмено вооружување на населението со сè што е неопходно за едно општо, сеопфатно востание. Таа се грижи за културното и економското издигање на организираното население и ја подпомага неговата легална борба против турската власт“ ...

... И токму затоа што тоа стана и токму затоа што македонскиот народ во својата последна спаска борба против фашистичкото ројство се најде овој пат не сам, а имаше низа мојни и верни пријатели и сојузници; можното југословенско - народно - ослободително движење, на чело со славната Југословенска комунистичка партија и нејзиниот легендарен водач — организатор на победата над фашизмот — Јосип Броз Тито; отчествонофронтовското движење и подоцна отчествонофронтовскиот режим во Бугарија, на чело со НК на ОФ и со БРП (к) и нејзиниот исто така легендарен водач — учител и водач и на целото бугарски народ — Георги Димитров; народно демократските движења и нивните водачи во другите југословенски и демократски земји, а особено и на прво место големиот СССР, со неговата славна Комунистичка партија, со неговата непобедлива Црвена армија и со најголемиот во сите времиња политички и воен водач стратеш и организатор — генералисмус Сталин; токму поради сето тоа, а исто и поради нејзините внатрешни нараснати сили во самата Македонија, со нејзиното славно народно - ослободително движење на чело со Македонската комунистичка партија и нејзините водачи А. Влахов и Лазар Колишевски — токму поради сето тоа новиот македонски Илинден се крунира со полни успех и во резултат на тој лије сега имаме нова, слободна, суверена, национално самостојана и независна, стопанска, политичка, национално и културно просперитетна Македонија, како органски федерален составен дел од Титова федеративна Југославија.

Смело треба да се каже и да се подвлаче токму сега, дека ако итариот Илинден заврши така блескливо, неговата генерална проба од 1903 година, организирана од Гоце и неговите соработници (наспроти итариите и лукавите сметки на внатрешните и надворешни

то прховисти со пребрането заражување на востаништето беше и ќе остане и само по себе, и во споминето на македонскиот и на сите балкански народи, токму како еден од условите за победничкото привршување на Вториот Илинден — 11 Октомври 1941 год., што заприди на Илинден 1944 год. со историското заседание на АСНОМ во македонскиот Пчиња, каде што беше создадена новата Македонска федерална република, суворено самоодредена како органски составен дел на Федеративна Југославија.

Токму таза историска заслуга на Гоце и на неговите соборци, наспроти некои именни грешки и недостатоци,

доминиот, веќе слободен со гигантски стапки чекорејки напред народ.

Гаранција за твоја се:

Пред се, македонскиот народнофронтовско движение и власт на Титовиа федеративна Југославија и нејзиниот голем маршал, учител и водач на сите југословенски народи — Јосип Броз Тито;

Македонскиот отечественофронтовско движење и власт во народна републиканска Бугарија и нејзиниот учител и водач — основачот, вдахнувачот и организаторот на нејзините победи Георги Димитров;

Македонскиот народнофронтовски движење во другите словенски и други демократски земји и нивните славни во-

јадници, кои имаат и имаат овие права и имаат овие обврски во овој случај да давам веќави особени изјави или декларации од чиста политичка природа. Но сепак, ме се чини дека имам право, и долу, да го кажам следново.

Овој акт — актот на пренесувањето на коските на Гоце Делчев од нова, слободна, отечественофронтовска Софија во новата престолнина на Македонската слободна држава — има, смејам се какви, големо историско, символично значење, значење уште повеќе што коските ќе поминат на својот предвиден пат и иако Пиринска Македонија.

Торжественото и искрено испраќање на светите коски на Гоце, што го уредува нова ОФ Бугарија, како што се гасда од ова собрание е исто така еден голем историски символичен акт, кој покажува дека нештата и во самата Македонија, и во цела Југославија, и овде, во ОФ Бугарија, веќе коренито се изменети и тоа во смисла пред се и главно кон довршување на неговото логичен крај историското дело на Гоце Делчев и на сите тогашни и подоцнежни историји ученици и соборци.

Македонија може да биде, треба да биде и ќе биде, најпосле обединета во свите природни историски граници. А така обединета, слободна, суворена и во секој однос напредна, таа најистина ќе биде можно обединувачко јадро меѓу балканските, словенските и другите демократски народи — славна историска роја, што ѝ беше предодредена на времето токум од нејзиниот бесмртен син Гоце Делчев.

Поклонувајќи се од името на отечественофронтовска народна републиканска Бугарија пред светите коски на легендарниот син на Македонија и искајувајќи го восто слабоко убедување, дека овој историски символичен акт ќе послужи за уште поголемо, поцелосно, уште порешително зближување и дружба меѓу бугарскиот народ и народите на братска Титова Југославија и постепенално македонскиот народ, извинувам!

Да живее борбената и неизарушливата дружба меѓу сите словенски и слободолубиви народи, на чело со големиот СССР и неговиот беспрецедентен сакан од сите демократски народи и движеници, мудар, генијален и искадиник во целата човечка историја учител, водач и германисимус — Јосиф Сталин.

И се, денеска ние сме се собрале овде, во срцето на отечественофронтовската Софија, за да му одадемо почит на големиот македонски син и неговото историско, револуционерно, национално, социјално и културно дело.

Кај нас се дојдени неговите верни ученици, народнофронтовските борци за слободата на Македонија и творци на нејзината нова национална и општочовечка култура, за да ги земат коските на својот национален учител, водач и херој и да ги пренесат во Скопје — престолницата на нова, слободна, федерална Македонија.

Да живее отечественофронтовска народно-республиканска Бугарија!


Да живее борбената и неизарушливата дружба меѓу јужните Словени!

На живее федеративна Титова Југославија!

Да живее отечественофронтовска народно-республиканска Бугарија!

Да живее слободна, суворена, народно-республиканска и во секој однос напредна федеративна Македонија — освршна мечта на бесмртниот и легендарен нејзин син ПРЕДЕВСНИК НА НАРОДНИОТ МАКЕДОНСКИ ФРОНТ — ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ.

(Напомена: подилечените редови се на авторот на говорот Тодор Наклов).



Гробот на Гоце Делчев во црквата „Св. Спас“ во Скопје

кој нас сега ги отчетувајме, само за да не ги повторуваате с доволна, за да остане името на Гоце едно од најсаканите имиња на македонскиот народ и за да биде опкружен неговиот пример со неувеанлив ореол на славата и љубовта народна.

А сето тоа ни дава полно право да тврдиме дека Гоце е уште жив и меѓу нас и деска неговиот бесмртен дух продолжува да биде на верна стража, што строго бдее за натамошната судбина на својата скопска земја и народ. Никаква кал, никакви интриги, никакви класести и провокации на нашите и други шовинисти и реакционери нема да успеат да ја помрачат штевната слава и да ја утаснат големата љубов, што ја има кон својот легендарен син маке-

Киріл Михајловски - Груица: ГОРДЕЛИВ ПОХОД

(Секавање за пренесувањето на посмртните останки на Гоце Делчев од Софија во Скопје)

БЕВ СРЕКЕЦИ, искрено почетени: ме одредија за командант на посмртните останки што ќе ги пренесе посмртните останки на Делчев од Софија во Скопје. Единицата беше составена од одбранни мамици, убаво облечени и од научните работници сублимирано запознати со значењето на Гоце Делчев, Илинденската епопеја... Треба ли уште еднаш да подвлачам дека секој од нас се чуствуваше искримо горда што е припадник на таа почефна единица која ги донесе Гоцевите посмртни останки мирно да почиват во ослободена Македонија?

Лафетот, изработен од прочуените охридски лаборатории, беше изложен по мавзолејот. Ние чувавме почефна стражажа... После официјалната церемонија во Народниот театар, нашата единица, придружувана од преку две илјади Македонци што живеја во Софија, низ звуците на посмртните маршички од восената музика, ја напушти Софија. Тука, при нашето заминување, софиските улици беа „пошлочени“ со солзите на многите Македонци...

Во предвечерието спигнавме во Цумая, денешен Благоевград... На барање и инсистирање на месното население, саркофагот со посмртните останки на Делчев ги изложивме во салата на тамошната соколана. Секој сакаше да му оддаде посмртни почит на големиот

ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ: — Нашата борба за нас е живот и смрт. Ние нема да дозволиме други да решаваат дали ќе живееме или ќе умреме и кога. Не ќе оставиме да ѕе командувате оттука за да ѕе турите, како што се обидовте да ни, во игра со востаније. Сега една таква авантура може да биде страшна, затоа што населението, народот е повеќе распален и на места вооружен. Тој може да се подаде на изнамата и тоа ќе го чини реки крв и плаини од трупови. Ние нема да го дозволиме тоа!

(Февруари 1897 — од поlemenката со бугарскиот генерал Иванов, претседател на Вркочилиот комитет)

сии на македонскиот парад. За мене тоа беше неверојатна глестка: до помнок цела Цумая, поединечно и семејно, кружише околу саркофагот на Гоце. Луѓето беа напуштали, солзи им ги црвенеа лицата, ама во насилните очи на иските тие луѓе се „читаше“ и гордост што му оддавашат почит на најголемиот учител и апостол на македонскиот народ.

● РЕПРИЗА ВО СИМИТАИ, ПЕТРИЧ...

Најтопло и најсрдечно испратени, утредента се упативме кон Симитли. И тука не задржава, и овдешкото население бараше да се прости од Гоцевите посмртни останки...

Тука доживсавме и нешто необично. Домека граѓаните го обикнуваа саркофагот, дел од припадниците на почефната единица, се упати на кратка прошетка низ градот. Меѓутогото, влегуваша во слаткарниците, да заблажат душа што се вели. Разбирајќо, при напуштањето на слаткарниците сакаше да плачат, се интересира за цените. Наместо одговор за цените, продавачите, низ блага најсвеска им велеа: — Това и не ќе го платиме. Само нека ти е слатко, да знаеш дека и ние сме Македонци. Не, не се доволно да се рече дека ваквите призори без трогатели, тие без нешто далеку понеке од тоа...

● КУКУШАНИ НА ЗЕМЈА

И депделес ми е во смеко сказување случката што ја доживсавме во сино село, на патот меѓу Симитли и Петрич. Населението во ова село беше од Кукушко. Машко, женско, старо и младо, сите до еден, најсвесно облесени, ритуално паднаа на земја кога лафетот поминуваше низ селото. Се разбира, се задржавме и овде, ги задоволијме желите на населението — да му оддадат последна почит на Делчев.

Во Петрич спигнавме во предвечерието. Што да се каже? И овде се повтори настанот од Цумая: до лошта околу саркофагот кружеа граѓаните на Петрич, плачеа...

ЦРНА СЕ ЧУМА ЗАДАДЕ

Црна се чума зададе
там' долу Македонија.
Кој ќе се јунак одбере
чумата да ја пропади?
Избрал се, ми се изнашол
млад Делчев, Гоце војвода.
Он ојде в Македонија,
чумата да ја пропади
од жална Македонија.
Кој иде горе низ гора,
дал ми се Турци потапчи?
Не ми се Турци потапчи,
тук' ми се одбор дружина,
ранет ми друга носеа.
Со куритум јунак прашкан
од лева страна во срце,
млад Делчев, Гоце војвода.
Делчев дружина говори:
— Дружино, верна зговорна,
вие ќе утре вратите,
кому ќе ми оставите,
зодичка да ми подаде,
срцето да си разладам,
устата да си раскласам?
Дружино, мои комити,
кога ќе вие минете
низ моја града Кукуша,
мајка ми ќе ве пречека,
за мене ќе се попита:
„Дека е Делчев војвода?“
Вие ќе нејзе кажете:
„Делчев се јунак посарви,
за црна земја робинка,
за жална Македонија“.

Ако јас не беше командант на почефната единица, ако не го доживсав ова, кога некој друг би ми раскажувал — можеби не сето би му дал одредена доза на резерви. Меѓутога, сте, без таму, со сопствени очи ги видов лутето, видов и почуствувај колку е силен македонското национално чувство...

(ЗАБЕЛЕЖКА: Р. АЛАЗАРОВ)

Ако тиранијата е насиластво, тогаш револуцијата е насиластво против насиластво
ГОЦЕ

Андреј Хрлев:

... КОГА СЕ ВРАТИВ во селото, сакиот раководител на врховистите, Г. Китанов, штом ме виде, не можеше да се воздржи и дојде кај мене, еден вид задоволен, и ми рече дека разбрад за заминувањето на четата и за она што стапи на меѓу мене и Гурштанов, за моето приставување на ветовите решенија за напад. Се разбира, тој го узнал тоа од куририте што беа кај четата. Ми стана непријатно дека врховистите ги узина нашите камери, уште попретпријатно ми стана што ја научија маршрутата на четата. Ми миниз низ ум мислата дека во случајов тие можат тоа да го злоупотребат како што беа злоупотребиле во такви случаи во други реони. А колку за намерите на Гурштанов за напад, јас беа спокоен, зашто всрнувајќи тој ќе

на законска основа имал право да ме стрела, само поради одржнувањето на позитивните факти. Тоа ме изненади и јас допуштил дека е положбата сосема загубена и помислил за момент дека подобро ќе сторам ако признаам и земам врз себе се, тајка да ја омисам положбата барем па масата селани членови задржани сите во казармата. Дотогаш многу пушки беа предадени и се донесувала по казармата. Тоа ми го соопштија кога ме мачеа и тоа подбивајќи се со мене дека пушките биле речиси негодни. За другари во управното тело ги посочии Жилев, Михалев и Пилетов, кои беа избегале порано, а сите други членови ги претставија како војници, кои, сакајќи или не, се потчитуваат на вардите од своите старешини. За да ги побегнат големите мачиња по предавањето на оружјето бидејќи се сомневајќи дека имам складови со манлихери, а не само 'рѓосаните крамки', изјавено дека оружјето го водеше Жилев, и ако

дим, а некој ослободија. На судењето не најдов за потреба да ти откажам своите признанија истрагнати со насилие од страна на истражните власти, макар што кај мене не се најде ништо што би ме компромитирало. Напротив, пред судите се охрабрив и употребуваг агресивен дури и предизвикувалки јазик против официјалните власти, коишто ги обвинуваат за рушитечник и лоши поредок, против кој сме принудени да се организираме и да си го излагаме животот во слична страшна и истребувачка борба. Судите велка дека нашата Организација е разбојничка. Јас им одговорах дека нашата Организација не е таква за каква што ја мислат тие, дека се тоа источни доставувачи и дека Организацијата е општото нардод и се бори за промена на режимот во Турција и за извођување човечки права на насилништво.

Довде така се развија работите. Признанијата што ги дадов пред властите немаат ништо спомет со предавањето на Делчев. Напротив, ако сум јас тој предавник што се бара — немаше да се нај-

КОЈ ГО ПРЕДАДЕ ГОЦЕ?

го чека Делчев. Тој Делчев имав голема надеж. Убеден беа дека тој ќе најде начин да ги расколеба врховистите и дека во никој случај нема да дополни да се врши напад...

Следниот ден се чу дека Баница гори, дека четата е откриена и се бори. Но додека да разбереме подобро, војска ги пристигна и је блокира и неколку души од посомнителните ќе отврда во казармата и је подложија на мачења. Нејкон почнаа да признаваат. Јас беа упорен два дена, а за тоа време исклучувајќи беа изложени на мачења. После ме одведоа дома да прават претрес, копаа, но ишто компромитувачко не најдоа. Дома беше старата архива (преписка) закопана во една гегла за слатко, но не можеше да ја најдат. Собраз само неколку мои книги и пак ме вратија во казармата и пак ме мачеа. По едно време бимбалцијата ми рече дека Делчев и Гурштанов се убиени и дека писмата што биле во нашиите чантини ги прочитал офицерот Тификов, коишто ја открил шифрата, и дека и нашата преписка била откриена, току што ако продолжувам да се противам, тој, бимбалцијата,

има манлихери, „само тој може да ви ги внесочи“. Но манлихери исказдаме. Се заборуваше само дека со парите земени од Мис Стон се проектирало да се купат манлихери и за нашата милиција. Власта, очигледно, узрала за таа тајна и ги тој од нас бараше манлихери. Пред мене изведуваше работници (од Организацијата) и ме прашуваше дали ги познавам. Јас одрекнувајќи и изјавувајќи дека нашата градска организација иска ништо оштета со селската. Ја бараа од мене преписката. Но јас реков дека Алевков Михалев, коишто избега, „само тој, ако знае, може да ви каже нешто за каква и да било преписка“.

Најпосле, по чепирдишевски прашања и моечки, не одредоа сите во Срп. Оттуму сите сите што предадоа пушки без одредени во Солун и таму, откако најдешка в затвор по едни месеци, беа ослободени. Им се рече да не се подаваат на вакви противничарски работи. Мене и други двадесет души не задршкаа и спроведоа истрага. Истрагата се заплече близу десет месеци и најпосле процесот се објави. Мене ме осудија на 101 година, другите по на една, а ме, три го

дам во положба на мачењник, туку во положба на близок и пријател на властите. Таската, да беше жив, ќе даде истици информации за тој глас на кој постот Јаворов без да провери му дал место во биографијата на нашиот голем учител и револуционер Гоце Делчев. Таската беше серски скопски војвода. Тој се расправаше со инцидентите, ги откривааше и ги казнувааше. Тој е најкомпетентниот прашањето за предавањето. Тој ги знаеше инцидентите — од каде произлезе тоа, но немаше што да се прави и не можеше да се одмаздува, па и животот на Делчев и на паднатите во Баница не се враќаше со убивањето на некаков изорд-шпион, уште повеќе што се знаеше дека тоа предавањето не е случајно текнување на една личност, туку на едно раководно тело од пропагандата туѓа и непријателски расположена спрема револуционерното движење во Македонија. Но во случајов не беше предаден Делчев, туку четата на Гурштанов, кај која тој пристигнал нокта, истата ноќ кога и војската, водена од двајца врховисти, пристигнала и оддалеку го овсадила селото Баница.

Михаил Чаков

ПОСЛЕДНИТЕ ЧАСОВИ НА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

На 21. април 1902. година Гоце Делчев пристигна со околу четириесет души другари на крушевската испитота „Кама“. Тука беа се собрале сите чети од Серскиот округ и престојувавме десетни дни. Меѓу другото, се донесе решение да се дигне во воздух мостот кај Демир-Хисар, за кое се ангажираше читат на Гоцета и адво-Илија Крчевалијата. Сите други чети, а имено тие на Јане Сандански, на Атанас Тешевалијата, на Христо Кундел и мојата — на Михаил Чаков — заминиша во своите редови.

По едно грижливо проучување Делчев се убеди дека мостот кај Демир-Хисар не ќе можат да го кронат во воздух само двете чети, па со второ решение се определеше да се дигнат во воздух мостот и тунелот кај Анхијата и за таа цел таму заминиша читат на Делчев, на адво-Илија Крчевалијата, на Атанас Тешевалијата и драмската чета на Адмирал Гоштанов.

На 11. март 1903. година, откако беше откриен во с. Горно Броди и подсаме цела ден борба, вечерта успевавме да се извлечеме среќно, од момите четници само Гимназијата од Колеџот беше ранет во раката. По борбата заминиша за подсамите села а војската тргна низ планините.

На 2. април истата година се прибрали од полето во село Лакус. При оредбата со солскиот раководител, овој ми рече дека испрати курири по селата Михаил и Ареново да го сретнат Делчев, којшто се враќаше од Драмско по кревањето на мостот и тунелот кај Анхијата. Не миши ни пол саат, кога половини, Делчев пристигна и при средбата со востан и сензујајзан ми раскажа како успешиш го кронаше во воздух како мостот така и тунелот.

Во истото време пристигна еден курир со многу број писма од Лазара Димитров, раководител во Серез, адресирано лично за Делчев. Откако го прочита писмото, Гоце стана, не миши, плаче во другата соба и ми го рече следното: „Со писмото ми јавуваш дека Даме по силата на некаква амнистија се ослободен и с во Солун. Се потврди да замине во Битолско. Јас во овој момент репакам и заминувам за Солун

за да се сретнем со Дамета, па по неговото заминување за Битолско да може со својот авторитет и тежина да ги покроти духовите на Битолчани кончно тешкото време за восстание кога мис сите не сме тојти. Му одговори: „Гоце, решеништо ти е решени и нужно ќе треба тоа да го сториш, но пред се, макар и ти и мис да сме изморени, вечерва ќе го напуштиме село Лакус и ќе отидеме во село Ореовец, зашто, како што го видях, самото претставува гробница. Ако не откријат, ипак пак не би сме можеле да се спасиме. Гоце се согласи и истата ноќ стигнаше во село Ореовец. Още Гоце се раздели со своите другари, коишто заминиша во Крушевско заминува со дело Илија Крчевалијата.

На 4. април слеговме во село Дутли — на еден час растојание од Серез. На 5. април Гоце преоблечен како селски чорбанија, придружен од Гоштанов и неколку други селани среќно влезе во Серез а оттаму заминиша во Солун.

Во Солун Делчев и Даме се сретнаа и со атентаторите коишто беа готови да го извршат атентатот. На состанокот Гоце и Даме успеале да ги разубедат дека уште не е дојдено времето да го изврши атентатот, а кога ќе дојде времето, ќе бидат предупредени. Заговорниците ветиле дека ниска да превземат тешкото без заповед. Меѓутоа, по неколку дена, часпроти своисто вступување тие решиле да ги извршат атентатите.

Гоце беше уште во Солун, кога почнале атентатите со запалувањето на пародот „Гевдадлантир“ и Гоце одраз уште да излезе од Солун и до село Негован дошол сопствен сам.

Пристигна во Серез и прису село Дутли дојде во село Баница — исповедната гробница.

На 20. април заедно со четата на Гоштанов донесувавме во Горно-Бродската корија Леските, сироти селото на околу пол саат.

Кон пладни забележавме многу војска да се движат откад Долно Броди и влегува во Горно Броди. Но штом разбраавме дека војската се движеш спокој-

но, и мис се успокоивме, но за секој случај ќе прездоваме, се разбира, сите вспомогатни мерки. Цел ден војската не мрдаше од Горно Броди.

Прикашор кон пет и половина часот дојде еден курир од село Баница кој што донесе два број писма: едното за мене, а другото за раководителот Авереј Хрлев. Писмата беа од Лазар Димитров од Серез, и во меето го пишуваше следното „Баатк Отоман во Солун е дигната во воздух. Подробности ќе ви раскаже Делчев, којшто заминува преку село Дутли од каде што ќе се ги земе алиштата и пушката. Сртните го во Баница.

Сироти 21. вечерта, околу два часа пред да осамиме, стигнуваше во селото Баница и се сместише во две куќи. Уште не беше седнале, му јавијаше на Делчев доколку сме стигнале, тој беше дојдеш пред нас во селото. Апично тој дојде во куќата којшто се беше закрил, а таа беше влезан куќата во која тој беше настан.

Кога влезе кај мис сите изрекаше, Неговото појавување вљеше и радост и храброст и што ли не. Ни рече: „Добровечер, добар ден, момчи, ги измешавме дните и ноќите. Момчи, Отманската башка во Солун е крената во воздух и од неа камен на остана. Ги разигравме алатите со широките шалвари во Солун. Така ќе ја растројиме целата турска империја од темелите“. Сакаше да го продолжи разговорот, но забележа дека измаше и жени во собата, па рече: „Дајде позаде на конгресот“, којшто беше скликан да се одржи во Гурковци во Ловчанска корија. Испуштијаше једна цигара, си зеде збогум велијќи: „И вие сте изморени — иносите си и јас ќе го сторам тоа.

Легнаваше, по до мутрите измаше најмногу саат и пол.

Такму и зори, тукушто беше застапа, слушам по скаличката брзи и тревожни вектори. Тоа беше полјакот на селото, Георги, којшто ја бутна и ја отвори вратата. Јас видел погледнат кон вратата, која што се отвори со силно трескање — нобично и пред иска се испечки Георги: „Господин Чаков среќен ја?“ — Запрашав: „Што има бре, Георги?“ —

„Помо е, — воли — аскер.“ — „Каде е аскерот?“ — го прашава, — „Целото село е сарданено“, — одговори Георги. Го запрашав дали знае Делчев за тоа. Одговори: „Му кажав“. —

Му реков тогаш на Георги: „Трчај и кажи му на Делчева да измажеме колку се може посеко и да ти зафатиме последните куки, зонти овде живи ќе не испечат.“ Тргна тој да му јави на Делчева. Меѓутоа, штом излезе од портата да ја прекоси улицата и да влезе во куќата кај Гонста, аскерите, којшто без веќе вегле во селото, го видоа и го поникнаа кај нив, та така тој не можеше ништо да му јави на Делчева.

Со другарите слегов во дворот на куќата, којшто беше оградена со ѕид и дојдов до самата порта. Одспротива е портата на куќата во која се Делчев. Од портата на Делчева излегоа две девојчиња за да влезат во соседната куќа. Ги запрашава девојчињата: „Што прават другарите?“ Едното од нив одговори: „Рекоа да дојдете вами.“ Меѓутоа девојчето го рекло ова од себе. Му реков на Таската дека јас ќе ја пресечам улицата и ќе влезам кај Гонста. Не подизирајќи со трчишица влскувам во портата, и Делчев, којшто беше излегол до самата порта со пушката и вожот на веќа, одеснадеж се нафри врз мене и за малку да ме набоде, а истовремено и да пукне. Но кога ме вижме, изненаден, извика: „Лел, Чаков, што ќе стореј! Добро што дојде. Фати го левото крило на портата и кажи им на другите да стојат во низната куќа.“ Штом забележавме деска турска војска најлогува во куќите и ги претресува. Гоце рече: „Чаков, ајде да фатиме им село и што ќе ладе бот.“

Излеговме и тргувавме по уличката. Србка што уличките беше гесни и кривулчеса меѓу куќите, па не можеа да не забележат. Излеговме сите 14 души, со неклучок на Георги Радев, којшто го напушти селото уште ноќта во јаувувајќи му се никому.

Дојдовме до крајот на селото, и последната куќа остануваше лево од нас. Врвсвме по полјанката, по отспротива, па околу три-четиринаесет чекори се видишиња, 6-17 сантима високи — со какви што се заградени ишвјето. Како што врвсвме дојцата напред, од зад видомите, аскерите веќе се покажаа со пушки на насочени кон нас.

Гоце веќе ги виде и како што ја но-

сеше пушката на лакот од левата рака, извика: „Верата нација!“ Првата пушка тој ја пукна. Сите залегнуваат по земи а Гоце застанал простум ја волни пушката. Кај овој луд му сказаа: „Лептувај, Гоце!“ Лепта, но на самото лептување елен куршум го проника во левата граѓа, и тој падна врз својата пушка. Во првот миг јас се сфаќам дека тој се затекнува. Меѓутоа, тој ги кладе двете раце назади и се обиде да се крене гледајќи кон другарите што беше распурило покрај ѕидот на куќата и ги рече последните свои зборови: „Ах, момчи, рами...“ и пушти душа. Веднаш го фатив за левиот опинок, како што беше лептал по очи и колку глас ми држи викам: „Гоце, Гоце!“ — Никаков одговор. Издесна засекогаш јувачката најтра.

Во истиот момент јакна инд пушканата Стевче Трншанчето и молила, Му викав и нему давашти: „Стевче, Стевче!“ — Но и овдедо збор не чуи.

На 7-8 чекори од мене имаше една градинка, образувана од последната куќа и една имена. Во градинката влезаа гојаја Димитар Хаци-Димов, Димитар Кашиналијата и Димитар Калеџадријата. По нив влезе Бојаџијата, па Донката, Атанас Савскијата, и Колјо „Консулата“, којшто падна во самата градинка погоден со еден куршум право врз чело. Покрај ѕидот на куќата падна Димитар Гоптанов, Бистати Аракчукче и Георги Савскијата, ранет со еден куршум по двете ноги и со друг во десната плешка.

Благодарејќи на Димитар Хаци-Димов, Кашиналијата и Калеџадријата, коишто успеаа да влезат во имената и да го раскажат одните ѕидот, и не останатите чет души коишто бевме во градинката, успеавме да влеземе во пасажата, а оттаму во куќата, а вечерта по чудо се спасијме.

Во судирот учествувавме 14 души од кои беше убиен: Гоце Делчев, Стевче Трншанчето, Колјо „Консулата“, Димитар Гоптанов, а ранет Георги Савскијата (после жив фатен памекуван од Турите и во 1906 година по силата на сдна амнистија ослободен и ме среќана во селото Савек жив и здрав).

Останавме живи и се спасијме: Димитар Кашиналијата, Димитар Хаци-Димов, Димитар Калеџадријата, Донката, Бојаџијата, Таската, Брански (Спасов-Атанас Савскијата и Михаил Чаков).



ДИМО ХАЦИ-ДИМОВ:

ТОЈ ПЛАЧЕ...

ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ загина одамина. Родите кога умре тој — сега се момчиња на 21 година. На таа возраст македонската младина е наполно готова да го продолжи неговото дело. Таа веќе го примила. На таа идеална младина сакам да и кажам исклучују зборови за човекот којшто од сè најмногу ги сакаше и најмногу им веруваше на младите революционери зашто само во младината чиста душа тој гледаше деска се врежувала длабоко и трајно чистите идеи за ослободителното революционерно движение. Сакам да им кажам на македонските момчиња што се родија кога умре тој — деска Гоце Делчев, може да биде за тие едно светло знаме, така како што беше тој за нас — младите од онаа споха, деска Гоце Делчев може да биде патоводната звезда на сите што, особено денеска, се воодушевуваат — од неговите идеи и од неговиот пример.

Пред 21 година Гоце Делчев пред најштите очи падна убиен во с. Баница, Серско. Од нашето сеќавање веќе исчезнуваат многу од спомените за борбата што ни го одделе најголемиот човек на Македонија. Но ние останатите уште сакаме да живиме во таа борба, нема да ја заборавиме и до иднината своја минута почнат на Гоце откако куршуми веќе му ги беа раскинале градите. Речиси цел ден и цела ноќ искажија го гледавме својот јадач. Легнат како жив со глава наведената кон земјата. Тој небаре плачеши на својата судбина, на судбината на сите паднати како него, на судбината на цела Македонија. И кога настапи часот и за нас да умираме или да излеземе од огнепиот обрач, ние во мислите се простираме за момент со него и го оставаме... да плаче. За нас што го оставивме, тој и сепа е таму на истото место, во истата положба, тој и денес плаче над своето кобливо место каде што го оставивме.

И има зошто да плаче.

Гоце плаче не затоа што умре толку рано, лека ја лиши својата телесна егзистенција од учество во насталувачките главоломни настани, по плаче затоа што и сега, близу четврти век од историите зас

ми дни, Македонија продолжува уште да мечтае и жедува за својот идаса, но не и да се радува на слободата, за која беше готова и готова да загине цела.

Гоце плаче затоа што беспримерниот македонски херојзам на неговата татковина сврши со разрушување и разорување. Плаче, зашто таа света усилба на борбена Македонија беше испрепарена од фаталната интересија на една државичка стапка против која тој сам во време најупорна и најчестна борба, борба што макар и победсва, успеа да ја влече во организмот на ослободителното дело зарадата за урнување на тиранијата...

Гоце плаче, зашто од пет години најштите, наспроти тежината на избрисаните спрема неговата татковина огромни злосторства и одговорности, владеачките фактори во Бугарија продолжуваат да гласаат на Македонија како на некое свое законито наследство, готови секогаш да го заложуваат и разменуваат, одјеки по оние патишта што ја осудија и ја довело до распарчување и затинување, имајќи ја при исполнувањето на таа своја политика поддршката и на македонската емиграција во земјата, макар што со тој искониза длабока пропаст помеѓу неа и бугарскиот народ.

Плаче Гоце и има зошто да плаче.

Тој оплакува една долга и од ужаси и трагедии за Македонија исткасла двасетгодишна крвава епоха по неговата смрт.

Плаче и реди тој, асистант на кобното свое место во Баница, но не за да плачиме и редиме ние што сме уште живи, не за да плачат и редат синовите на неговата несрекна татковина, не да плачат и редат новите борци за неа, туку да видиме, откако ги чујме лемените на Гоце, синоним за неа, тикун на Гоце, синоним за неа, за да видиме со неговите свети крвави солзи: борба, борба и борба против сите македонски угнитувачи, борба до смрт против сите нови македонски султани и сатрапи, но и борба против разрушувачките сили, што ја исполнуваат историјата на нашата татковина со разурнувања во името деценији по величествената и македонска спонза.

Ето токму за тоа плаче Гоце. Тој плаче токму за таква борба и на неговиот плач се одвијаат саканиите историји македонски момчиња, во кои е и нашата падајќи. Валијанието и дејството на отровот прскан сред емиграцијата и сред емигрантската младина всеки ошагаат и исчезнуваат. Ние со радост го констатирајме насталувачкото на една селобедна и животијорадосна пролет во даслото, во борбите кај борците.

Плачот на Гоце нека ја раствори наполно таа долготочкувана пролет и нека во најблиско време одново да си подадесме сите братска рака како синон на Македонија така како што некогаш околу Гоце се чувствуваат како една членад и социјалисти, и анархисти, и националисти, зашто мислевме и дејствувајме само како Македонци, сите до еден и сите како едни.


Тоа братство, таа единодушност и тоа единствено дејствување се особено исподколи Адес и многу понеопходни од колку кога и да било. Само таква братски сплотни за единство борба во името на Гоцејниот идеал и пропијкнати од Гоцејните лески, ние македонските емигранти и дејци од сите возрасти и потати ќе го вратиме назад и ќе го извидиме не тврда терен тркалото на најистото дело зададно со кое ќе ја поврати месици и години насилија накренатата оризраност на најтолемиот дел од бугарскиот народ.

Го повикувам да употреби на Гоце, за да ни послужи тој како мобија понела за полно помирување на браќата што се непријателски расположени едни кон друг и за полно и сестрано откликнување од ноките и мрежата на оназа политика чинија тој сите најмногу придонеса за распарчувањето и разурнувањето на Македонија и коништо денес продолжуваат намерно да сеат крвави омрази и страсти меѓу нас, за да не видиме во состојба да ја заштитиме од нови заговори и предавства.

Браќа и другари, стари и особено млади!

Сите по патот и примерот на Гоце! Сите пол едно знаеме! Сите во служба на Татковината! За пеа да се бориме! За неа да умиме!


За тоа плаче тој...



УЧИТЕЛСКА ДЕЈНОСТ:
Училишната зграда во Штип во која учителствувале Гоце Делчев и Петар Поп-Арсов.

ПРОТИВ ЦЕЛТА на Организацијата: автономна Македонија и нејзиниот дозунг: Македонија на Македонците, врховистите противоставува некаква автономна Македонија со прикриен дозунг: Македонија за Бугарија, додска автономијата се сфаќаше од Организацијата како создавање на самостојна држава.

(Димо ХАЦИ—ДИМОВ)



ПОДГОТОВКИ ЗА ВОСТАНИЕ: Подземната бомбосарница во Битола во која се изработувале бомби за Илинденското востание.



јас го разбираам светот
единствено како поле
за културно
натпреварување
меѓу народите

гоце делчев